



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Четврток, 12 февруари 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 4,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1, Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

61.

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Од средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи ќе се употребат 3.517.640 динари за покривање на негативната разлика од 0,68 динари за 1 килограм шеќер за увезената количина од 5.173 тона, кој по цена од 1,40 динари за 1 килограм преку Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи во 1969 година им е продаден на работните организации за преработка на овошје и зеленчук и на нивните здруженија и кој тие организации го употребиле за преработка на овошје од домашно производство.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука се исплатуваат од посебната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, по поднесувањето на барањето и докази дека шеќерот е продаден и испорачан на организациите од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 15

4 февруари 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Митја Рибичич, с. р.

62.

Врз основа на членот 132 став 2 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКУ КОЈА ЌЕ СЕ ВРШАТ РАБОТИТЕ НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Работите на реосигурувањето со странство, во смисла на членот 132 став 1 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, ќе ги врши Заводот за осигурување и реосигурување „Београд“ во Белград.

2. Работите на реосигурувањето со странство кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ги склучил односно ги презел од бившата Југословенска заедница на осигурувањето во смисла на точ. 4 и 5 од Одлуката за условите под кои можат да се вршат работите на реосигурувањето со странство и за определувањето на имотот и лицата кои можат да се реосигурат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67) Заводот за осигурување и реосигурување „Југославија“, Белград, ќе ги извршува тој завод до окончувањето на тие работи.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 17

4 февруари 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

63.

Врз основа на членот 22 од Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69 и 39/69) во Основниот контен план за банките, во класата 3, по синтетичкото konto 303 се додава ново синтетичко konto 307, кое гласи:

„307 — Други побарувања по девизни средства“.

2. Во образецот Биланс на состојбата, се вршат следните дополненија:

1) под ред. бр. 99 во колоната 2 по зборовите: „дел 658“ се додаваат записка и зборовите: „дел 122 и дел група 16“, а во колоната 3 по зборот: „работење“ се додаваат зборовите: „и друго“;

2) под ред. бр. 268 во колоната 2 по бројот: „783“ се додаваат записка и зборовите: „дел 122 и дел група 16“.

3. Во образецот Биланс на успехот, се вршат следните дополненија:

1) под ред. бр. 68 во колоната 2 пред бројот: „841“ се додава зборот: „дел“;

2) под ред. бр. 106 во колоната 2 по бројот: „454“ се додаваат записка и зборовите: „дел 841“.

4. Во образецот Деловни резултати во текот на годината, се вршат следните измени:

1) старите делови В, Г и Д, со ред. бр. 33 до 92, се заменуваат со нови делови В, Г, Д, и Г, со ред. бр. 33 до 99, кои гласат:

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		„В. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ ОД КАЗНЕНА КАМАТА			57	420	Амортизација		
		I. Кредитен фонд на банката			58		Вкупно (53 до 57)		
33	дел	830	Казнена камата		59	дел	841	Други трошоци на работната за- ница на банката	
34	дел	802	Данок на промет		60		842 (802 НБ)	Данок	
35			Нераспоредени приходи од каз- нена камата (33 минус 34)		61		843	Вонредни расходи на работната заедница	
			II. Посебен кредитен фонд			62		Вкупно потрошените средства (58 до 61)	
36	дел	830	Казнена камата		63			Остварен доход (70 минус 62)	
37	дел	802	Данок на промет		64			Вкупно (62 плус 63 = ред. бр. 72)	
38			Нераспоредени приходи од каз- нена камата (36 минус 37)					II. Приходи	
			Г. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА			65	850	Дел од приходот на работната заедница на банката	
			I. Расходи			66	851	Приходи по основ на заедничко работење	
39	800		Пасивна камата		67	811	НБ	Примени надоместоци за услуги по банкарски работи	
40	806		Вонредни расходи		68	852		Други приходи на работната за- едница на банката	
41			Вкупни расходи (39 плус 40)		69	853		Вонредни приходи на работната заедница на банката	
			II. Приходи			70		Вкупен приход (65 до 69)	
42	810		Активна камата		71			Загуба (62 минус 70)	
43	830		Казнена камата		72			Вкупно (70 плус 71 = ред. бр. 64)	
44	815		Вонредни приходи					Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ	
45			Вкупни приходи (42 плус 43 плус 44)					I. Распределба на доходот	
46			Остварени приходи од камата (45 минус 41)		73			Камата на кредитите за интерно работење	
47			Остварена негативна разлика во каматата (41 минус 45)		74			Провизии и други надоместоци за банкарски услуги	
			III. Распределба на приходот на федерацијата			75		Премии за осигурување	
48			На Народната банка на Југо- славија за извршување на неј- зините задачи		76			Придонес и членарини	
49			На Народната банка на Југо- славија за покривање на тро- шоците на федерацијата		77			Други договорни обврски од ос- тварениот доход	
50			Резервирано за надомест на ка- мата на банките		78			Камата на деловниот фонд	
51			Приходи на федерацијата (46 ми- нус 48 до 50)		79			Данок	
52			Остварена негативна разлика на приходите од каматата (47 до 50) или (48 плус 49 плус 50 минус 46)		80			Придонес за обнова и изградба на Скопје	
			Д. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ			81		Средства за станбена изградба	
			I. Расходи			82		Додатен придонес за социјално осигурување	
53	400	401	Потрошен материјал и произ- водни услуги од други		83			Придонес за користење на град- ско земјиште	
54	402		Непроизводни услуги		84			Други законски обврски од ос- тварениот доход	
55	403		Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во стопан- ството и сл.		85			За лични доходи	
56	404		Други материјални трошоци		86			Средства на тековната заеднич- ка потрошувачка исплатени во текот на годината	
			II. Структура на доходот			87		Остаток на доходот	
						88		Вкупно (73 до 87)	
						89	453	Укалкулирани договорни обвр- ски	
						90	454, дел	841	Укалкулирани законски обврски
						91	455		Укалкулирани лични доходи

1	2	3	4	5
92	870	Вкупно укалкулираниот доход (89 до 91)		
93	860	Приходи		
94	880	Остварен доход (92 плус 93)		
95		Зголемување на доходот		
96		Намалување на доходот		
97		Доход за распределба (94 плус 95 минус 96)		
98		Загуба поради неостварен доход (88 минус 97)		
99		Вкупно (97 плус 98 = ред. бр. 88);		

2) во делот Посебни податоци под ред. бр. 27 зборот: „годината“ се заменува со зборовите: „пресметковниот период“, а под ред. бр. 29 зборовите: „деловниот фонд“ се заменуваат со зборовите: „обртните средства“.

5. Во образецот Заклучен лист, над колоните 8 и 9 зборовите: „Конта на состојбата“ и колоните 10 и 11 се бришат.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 19
4 февруари 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.

Митја Рибичич, с. р.

64.

Врз основа на членот 22 од Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69) во точката 2 на крајот се додаваат записка и зборовите: „како и во заклучниот лист на образецот пропишан со Законот за книговодството на работните организации“.

2. Во образецот Биланс на успехот на деловните средства, се вршат следните измени и дополненија:

1) под ред. бр. 48 во колоната 3 бројот: „54“ се заменува со бројот: „55“, а под ред. бр. 50 во колоната 2 по бројот: „454“ се додаваат записка и бројот: „740“;

2) ред. бр. 54 до 74 се заменуваат со нови ред. бр. 54 до 76 кои гласат:

1	2	3	4	5
„54	дел 850	Загуба		
55	830	Остварен доход (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53 минус ред. бр. 54 = ред. бр. 9)		
56		Зголемување на доходот		
57		Намалување на доходот		
58		Доход за распределба (ред. бр. 55 плус ред. бр. 56 минус ред. бр. 57)		
59	дел 850	Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 48 минус ред. бр. 58)		

1	2	3	4	5
60		Вкупно (ред. бр. 58 плус ред. бр. 59 = ред. бр. 48)		
		В. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА		
		I. Утврдување на загубата		
61		Пренесена загуба (конто 180 од претходната година)		
62	дел 850	Загуба од трошоците на работењето		
63	дел 850	Загуба поради неостварен доход = ред. бр. 59		
64		Зголемување на загубата		
65		Намалување на загубата		
66	850	Вкупно (ред. бр. 61 плус ред. бр. 62 плус ред. бр. 63 плус ред. бр. 64 минус ред. бр. 65 = ред. бр. 76)		

II. Покривање на загубата

67	дел 859	Покривање на загубата од резервниот фонд		
68	дел 859	Покривање на загубата од заедничкото работење — учество на другите содоговарачи		
69	дел 859	Покривање на загубата од доходот на другите самостојни организации на здружен труд		
70	дел 859	Покривање на загубата од други извори, без обврска за враќање		
71	група 24	Покривање на загубата на товар на законските обврски од доходот		
72	дел 180	Покривање на загубата на товар на деловниот фонд		
73	дел 180	Непокрисна загуба од деловните средства		
74	дел 185	Непокрисна загуба во средствата на осигурувањето		
75	дел 186	Непокрисна загуба во средствата на реосигурувањето		
76		Вкупно (ред. бр. 67 до ред. бр. 75 = ред. бр. 66)“.		

3. Во образецот Биланс на успехот на средствата на осигурувањето, се вршат следните измени и дополненија:

1) под ред. бр. 15 во колоната 2 бројот: „851“ се заменува со бројот: „581“;

2) под ред. бр. 16 во колоната 2 броевите: „852, 853“ се заменуваат со броевите: „582, 583“;

3) под ред. бр. 21 во колоната 2 по зборовите: „дел 509“ се додава зборот: „дел“;

4) под ред. бр. 22 во колоната 2 по зборовите: „дел 509“ се додаваат записка и зборот: „дел“;

5) по ред. бр. 73 се додаваат зборовите:

„Раководител на сметководството, Претседател на собранието, Директор,“.

4. Во образецот Деловен резултат во текот на годината, се вршат следните измени и дополненија:

1) во делот Б. Привремена распределба на доходот, ред. бр. 37 до 49 се заменуваат со новите ред. бр. 37 до 51, кои гласат:

1	2	3	4	5
37		Средства на тековната заедничка потрошувачка исплатени во текот на годината		

1	2	3	4	5
38		Остаток на доходот		
39		Вкупно (ред. бр. 23 до ред. бр. 38)		
II Структура на доходот — добивка, загуба				
40	453	Укалкулирани договорни обврски		
41	454, 740	Укалкулирани законски обврски		
42	455	Укалкулирани лични доходи		
43	800	Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 40 до ред. бр. 42)		
44	810	Добивка		
45	дел 850	Загуба		
46	839	Остварен доход (ред. бр. 43 плус ред. бр. 44 минус ред. бр. 45 = ред. бр. 9)		
47		Зголемување на доходот		
48		Намалување на доходот		
49		Доход за распределба (ред. бр. 46 плус ред. бр. 47 минус ред. бр. 48)		
50		Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 39 минус ред. бр. 49)		
51		Вкупно (ред. бр. 49 плус ред. бр. 50 = ред. бр. 39)“;		

2) во делот Посебни податоци, под ред. бр. 32 во колоната 3 зборовите: „на деловниот фонд“ се заменуваат со зборовите: „на обртните средства“.

5 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 16
4 февруари 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

65.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ШТО ЈА ИСПОРАЧУВААТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ СО ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските претпријатија кои се занимаваат со дистрибуција на електрична енергија (дистрибутивни претпријатија) можат да ги зголемат постојните цени односно тарифи за продажба на електрична енергија на потрошувачите на кои електричната енергија им се испорачува на мрежата од низок напон под 1 kV (домаќинства и други потрошувачи на 0,4 kV), со тоа што вкупниот износ на ова зголемување да не може да биде поголем од износот на зголемените трошоци на дистрибутивното претпријатие за набавката на вкупната количина електрична енергија на преносната мрежа според Одлуката за највисоките тарифни ставови за продажба на електрична енергија на преносната мрежа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 5/70).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 20
28 јануари 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

66.

Врз основа на чл. 23а и 24 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА НАДВОРЕШНИТЕ МИГРАЦИИ

1. Во Одлуката за формирање Комитет за прашања на надворешните миграции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/69) во точката 3 зборовите: „Сојузниот совет за труд, Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет“, се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за информации, Сојузниот совет за труд, Сојузниот совет за образование и култура, Сојузната комисија за културни врски со странство“, а по зборовите: „републичките извршни совети“ се додаваат записка и зборовите: „покраинските извршни совети“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 18
4 февруари 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

67.

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68 и 56/69), во врска со членот 20 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА

Член 1

Одредбите на овој правилник се однесуваат на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: фондовите), и тоа на:

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, основан со Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“,

бр. 8/65, 26/66, 28/66 и 32/68), освен на работната заедница на Фондот која завршната сметка ја составува врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69) и Упатството за содржината на одделни позиции во билансите на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/69 и 1/70);

2) Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи, основан со Законот за Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67), освен на работната заедница на Фондот која завршната сметка ја составува врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за книговодството на работните организации и Упатството за содржината на одделни позиции во билансите на работните организации;

3) фондовите на заедниците на образованието основани според одредбите на Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување;

4) фондовите на определени видови општествена заштита на децата основани според одредбите на Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67 и 55/69) и законите на републиките;

5) фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики основани од републиките врз основа на одредбите на главата VIII од Општествениот план на стопанскиот развој на Југославија од 1961 до 1965 година и на главата XIII од Сојузниот општествен план за 1963 година;

6) фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 66 до 91 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

7) републичките фондови за водите основани според членот 14 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 50/68);

8) Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, основан со Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65);

9) средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници формирани според членот 176 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68), освен на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето обврски создадени со сојузни прописи, за кои завршната сметка се составува според одредбите на Упатството за составување на завршната сметка на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/69);

10) средствата на заедничките резерви на стопанските организации формирани според одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63, 14/65, 12/67, 54/67, 30/68 и 50/68) и Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 57/65);

11) средствата за запослување формирани со Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 51/65, 47/66 и 56/69).

Член 2

Во завршната сметка на фондот за 1969 година се искажуваат пренесените средства и пласманот на средствата од 1968 година и сите промени на средствата во 1969 година што се евидентирани преку жиро-сметката на фондот кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1969 година.

Со завршната сметка на фондот за 1969 година како приходи на жиро-сметката на фондот за таа година се искажуваат и оние приходи што се книжени во корист на фондот до 31 декември 1969 година и ако тие приходи не привтасале до 31 декември 1969 година на жиро-сметката на фондот односно и ако до тој рок не биле прокнижени како приходи на фондот.

Ако општествено-политичката заедница донесла одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, во завршната сметка на фондовите на општествено-политичките заедници и на фондовите на заедниците на образованието се искажуваат и соодветниот дел на средствата што му се доделени на фондот на општествено-политичката заедница односно што се доделени, во смисла на членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување, како дополнителни средства на фондот на заедницата на образованието од приходите кои општествено-политичката заедница ги остварила до 31 декември 1969 година а кои се уплатени во буџетот до 31 јануари 1970 година. Исплатите извршени на товар на доделените средства во текот на јануари 1970 година за обврските создадени до 31 декември 1969 година, се искажуваат во соодветните ставки на расходите во билансот на средствата на фондовите на општествено-политичките заедници односно на фондовите на заедниците на образованието.

Салдото на 31 декември 1969 година во завршната сметка за 1969 година на фондот на општествено-политичката заедница и на фондот на заедницата на образованието го сочинуваат средствата на жиро-сметката на 31 декември 1969 година и средствата распоредени во смисла на ставот 3 од овој член до 31 јануари 1970 година, намалени за износот на извршените исплати во текот на јануари 1970 година за обврските создадени до 31 декември 1969 година.

По кредитите што се користат и отплатуваат, а кои се дадени од некој од фондовите од членот 1 на овој правилник, банката (ако користењето и отплатната служба се вршат преку банката), фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување (ако користењето и отплатната служба се вршат преку фондот односно преку работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување) ќе пресметаат под 31 декември 1969 година камата — интеркаларна и по втасани обврски на должници. За износот на пресметаната интеркаларна камата банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување ќе го товари во своето книговодство кредитот во користење во корист на сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници и ќе испостави налог до Службата на општественото книговодство со кој ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на фондот, а во своето книговодство ќе ја задолжи сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници — во корист на сметката на средствата на фондот. За износот на каматата по втасаните обврски, пресметана под 31 декември 1969 година, ќе се задолжат втасаните обврски во корист на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници.

Состојбата на кредитите во завршната сметка на фондот ќе се искаже без каматата која е под 31 декември 1969 година пресметана и прокнижена кај банката, кај фондот односно кај работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување, а не е евидентирана преку жиро-сметката на банката кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1969 година. За состојбата на кредитите дадени од фондот, според книговодството на банката, фондот односно

работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување да биде усогласена со состојбата на тие кредити на жиро-сметката на фондот, — банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување ќе ја внесе во пописот на партиите на кредитите (на обрасците ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресметаната прокнижена а ненаплатена камата, и од вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на кои е прокнижена наплатената камата.

Под 31 декември 1969 година банките, врз основа на договорот склучен со фондот, ќе испостават на товар на средствата на фондот налог за надомест за услугите извршени по кредитите дадени од средствата на фондот.

Член 3

Завршната сметка на фондовите за 1969 година, наведени во членот 1 од овој правилник, се состои од:

- 1) билансот на фондот на 31 декември 1969 година, а за средствата за запослување — од соодветните обрасци за формирањето и распределбата на тие средства;
- 2) извештајот за кредитите во користење и отплата и за втасаните обврски;
- 3) извештајот за работењето.

Член 4

Кон завршната сметка на фондот за 1969 година се прилага записник за текот на седницата на собранието на општествено-политичката заедница односно на органот на управувањето на фондот на која е донесена завршната сметка.

Член 5

Завршната сметка на фондот за 1969 година се составува врз основа на податоците на фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување.

Ако фондот давал кредити преку банката, завршната сметка на фондот се составува и врз основа на податоците што банката ќе му ги достави на фондот односно на работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување. Во тој случај банката ќе му достави на фондот односно на работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување и податоци за почетната состојба, прометот и состојбата на сметката на каматата пресметана на 31 декември 1969 година по кредитите дадени од фондот. Овие податоци банката е должна да ги достави до 20 февруари 1970 година, со тоа посебно да ја искаже состојбата на интеркаларната камата, ако таа не е спроведена преску жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство на 31 декември 1969 година.

Состојбата на средствата, состојбата на изворите на средствата, состојбата на потрошокот на средствата и состојбата на примените и дадените кредити, се утврдуваат врз основа на податоците на фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување и врз податоците на Службата на општественото книговодство.

Член 6

Завршната сметка на фондот за 1969 година ја составува фондот, а завршната сметка на фондот даден на управување на работната или друга самоуправна организација — работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување.

Член 7

Извештајот за работењето на фондот го составува фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување на начинот и во обемот што им одговараат на потребите на фондот и на општествено-политичката заедница што го основала фондот.

Извештајот за работењето на фондот од ставот 1 на овој член содржи особено: општи податоци за фондот; преглед и анализа на целокупното работење на фондот и анализа на постигнатите резултати на дејноста на фондот; податоци за остварените приходи и за извршените расходи на фондот, што се предвидени со планот за 1969 година, и податоци за резултатите на дејноста на фондот во однос на неговите функционални расходи и на финансирањето на инвестиции; услови под кои фондот ја вршел својата дејност; податоци за обврските на фондот по основ на непосредно финансирање и податоци за одобрените а неискористените кредити; податоци за побарувањата на фондот по втасани а неисплатени ануитети и за мерките преземени за наплата на тие ануитети; податоци за обврските на фондот по основ на примените кредити и за средствата на фондот орочени кај банката, како и други податоци од значење за работењето на фондот.

Член 8

Завршната сметка на фондот за 1969 година ја донесува до 10 март 1970 година органот на управувањето на фондот односно органот на управувањето на работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување.

Член 9

Завршната сметка на фондот за 1969 година се доставува, во рок од 10 дена од денот на нејзиното донесување, во два примерока до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и во еден примерок до надлежното собрание на општествено-политичката заедница.

Член 10

Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот ќе му издаде на подносителот, што ќе достави уредна завршна сметка на фондот за 1969 година, потврда за приемот на завршната сметка, и тоа во рок од три дена од денот на приемот.

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови наведени во членот 3 на овој правилник и ако кон завршната сметка не е приложен записникот од членот 4 на овој правилник, ќе се смета дека завршната сметка не е поднесена и Службата на општественото книговодство писмено ќе го извести подносителот на завршната сметка за тоа во рок од три дена од денот на приемот на завршната сметка.

Член 11

Фондот и работната односно друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување се должни со завршната сметка за 1969 година да ја поднесат на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и налози за уплатување на разликата помеѓу износите на обврските спрема општествената заедница утврдени до крајот на годината и аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината.

Ако со решението на Службата на општественото книговодство за завршната сметка е утврдено дека постојат ненамирените обврски спрема општествената заедница, или дека обврските спрема општествената заедница се намирени во износи поголеми отколку што изнесуваат според тоа решение, Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот на решението ќе изврши наплата на ненамирените обврски спрема општествената заедница односно враќање на повеќе наплатените износи — по налозите односно по барање за враќање што го поднесол фондот или работната односно друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување. Наплатата на ненамирените обврски ги товари средствата на фондот од тековната година, а враќањето на повеќе наплатените обврски се книжи во корист на средствата на фондот во тековната година.

Член 12

Службата на општественото книговодство ќе изработи до 20 мај 1970 година збирни прегледи на завршните сметки на фондовите за 1969 година, и тоа по видовите на фондовите и според општествено-политичките заедници од кои се основани фондовите односно чии се средствата за кредитирање на инвестиции во стопанството.

Член 13

Завршната сметка на фондот за 1969 година се составува на следните обрасци, и тоа за:

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и за фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики — на образецот ЗСФНП-1 — Биланс на Фондот (на федерацијата — републиката) за кредитирање на стопански недоволно развиените (републики, краишта, подрачја) на 31 декември 1969 година;

2) Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи — на образецот ЗСФКИ-1 — Биланс на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи — на 31 декември 1969 година;

3) фондовите на заедниците на образованието — на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за образование и воспитување — на 31 декември 1969 година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видовите установи — од 1 јануари до 31 декември 1969 година;

4) фондовите на определени форми на општествената заштита на децата — на образецот ЗСФДД-1 — Биланс на фондот за додатокот на деца на 31 декември 1969 година, на образецот ЗСФДЗ-1 — Биланс на фондот за непосредна детска заштита — на 31 декември 1969 година и на образецот ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на средствата на фондот за непосредна детска заштита по формите на заштитата — од 1 јануари до 31 декември 1969 година;

5) фондовите на општествено-политичките заедници, за републичките фондови за водите и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс на (назив на фондот на општествено-политичката заедница) — на 31 декември 1969 година;

6) средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници — на образецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството — на 31 декември 1969 година;

7) средствата на заедничките резерви на стопанските организации — на образецот ЗСЗР-1 — Биланс на средствата на заедничките резерви на стопанските организации на 31 декември 1969 година;

8) средствата за запослување — на образецот ЗСЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за запослување за 1969 година, на образецот ЗСЗ-2 — Приходи и расходи на средствата за материјално обезбедување за 1969 година, на образецот ЗСЗ-3 — Приходи и расходи на средствата за подготвување на работни луѓе заради запослување за 1969 година и на образецот ЗСЗ-4 — Приходи и расходи на средствата за заедничките работи на запослувањето за 1969 година.

Покрај во овој член наведените обрасци, заводот за запослување поднесува и заклучен лист составен по контниот план кој се применува за средствата за запослувањето.

Образците наведени во ставот 1 од овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механиографска обработка на податоците од завршните сметки, работните организации што ги издаваат обрасците можат обрасците од овој член да ги печатат според димензиите

и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство.

Член 14

За секој фонд од членот 1 на овој правилник чии средства се користени во вид на кредит, се составуваат извештаи на обрасците на Службата на општественото книговодство, и тоа на:

1) образецот ИнУ-1 — Извештај за инвестиционите кредити во користење и за средствата за учество, пречекорувања и гаранции — на 31 декември 1969 година;

2) образецот Ин-2 — Извештај за кредитите во отплата и за втасаните обврски на 31 декември 1969 година.

Извештаите од ставот 1 на овој член се прилагаат кон завршната сметка.

Член 15

Пополнувањето на обрасците наведени во членот 13 од овој правилник се врши врз основа на податоците од евиденцијата на фондот или работната односно друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување и врз податоците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 14).

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат банките преку кои се дадени кредитите од средствата на фондовите од членот 1 на овој правилник. Во овие обрасци под посебни редни броеви се внесуваат податоци за секоја партија на кредитите во користење односно во отплата. Пополнувањето на одделните колони се врши според важечките упатства од Службата на општественото книговодство, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Издвојувањата во резервата на заедницата на образованието, што се вршат според важечките републички прописи, се искажуваат на образецот ЗСОБ-1.

Заедниците на образованието што издвојуваат средствата на резервата на посебна сметка, издвоените средства во текот на годината ги искажуваат под редниот број 44 а состојбата и движењето на тие средства под редните броеви 56 до 59; според тоа, тоа не го искажуваат под редните броеви 26 и 54.

Ако средствата на резервите на заедницата на образованието не се пренесуваат на посебна сметка, тие евидентно се искажуваат, и тоа под ред. бр. 26 — пресметан износ на резервата во текот на годината и под ред. бр. 54 — состојба на слободните средства на резервата на 31 декември 1969 година. Според тоа заедниците тоа не го искажуваат под ред. бр. 44 и под редните броеви 56 до 59.

Кредити кај кои како обврзник се појавува општествено-политичка заедница или друго правно лице, не се искажуваат како кредити одобрени на заедницата на образованието во колоната 3 под редните броеви 2, 17, 21 и 49. По тие кредити заедницата на образованието ќе ја искаже само отплатата на втасаниот ануитет под ред. бр. 34, ако обврската на отплатата на ануитетот ја товари заедницата на образованието.

Во смисла на ставот 6 од овој член, извршените исплати на втасаните ануитети искажани во колоната 4 под ред. бр. 3 на образецот ЗСФДПЗ-1 не се искажуваат во билансот под редните броеви 2, 15, 30 и 54, ако е носител на обврските (должник) по тој кредит општествено-политичка заедница или друго правно лице.

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1, се искажуваат:

— под ред. бр. 19 — надоместоците за исплатените додатоци на деца на кадровци и придонесот на додатокот на деца на другите корисници.

Под изразот „други корисници“ се подразбираат оние корисници што не се опфатени под редните броеви 21, 22 и 23 од овој образец;

— под ред. бр. 26 — сите форми на надоместоци (преноси на средства) на заводите за социјално осигурување по основ на договори за вршење услуги за сметка на фондот;

Образец ЗСФНП-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
 АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ _____ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО
 (на федерацијата — републиката)
 РАЗВИЕНИТЕ _____ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА
 (републики—краишта—подрачја)

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства

- 1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 39)
- 2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 40)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)
- Од тоа:
- 4 Кредити дадени од фондот (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 35)
- 5 Орочени средства (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 36)
- 6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 37)
- 7 Салдо на жиро-сметката (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 34)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

2. Уплати на приходите во тековната година

- 9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање
- 10 Примени кредити
- 11 Примени дотации
- 12 Камата по дадени кредити
- 13 Други приходи
- 14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13)

3. Ослободени средства

- 15 Наплатени отплати по дадени кредити
- 16 Вратени орочени средства
- 17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17)
- 19 Вкупни средства (ред. бр. 8 плус 14 плус 18)

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА

1. Непосредни расходи

- 20 Пренос на средствата на банката за финансирање без обврска за враќање
- 21 Пренос на средствата од делот на каматата на име на работната заедница на фондот
- 22 Отплати по примени кредити
- 23 Други непосредни расходи
- 24 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23)

2. Употреба на средствата

- 25 Дадени кредити на банките во текот на годината
- 26 Дадени кредити на други организации во текот на годината
- 27 Издвоени средства на сметка на орочените депозити
- 28 Издвоени средства на исплати за инвестиции

1	2	3
29	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
30	Издвоени средства за енергетиката	
31	Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30)	
32	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 31)	
33	Непотрошени средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18 минус ред. бр. 32) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
34	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33)	
35	Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4 плус 25 плус 26 минус ред. бр. 15)	
36	Состојба на орочените средства (ред. бр. 5 плус 27 минус ред. бр. 16)	
37	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 6 плус 28 плус 29 плус 30 минус ред. бр. 17)	
38	Вкупни средства на фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 34 до 37)	
Од тоа:		
39	Сопствени средства (ред. бр. 38 минус ред. бр. 40)	
40	Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 10 минус ред. бр. 22)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФКИ-1

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ НА
31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
1	Пренесен кредит кој од името на федерацијата го извршува Фондот	
2	Пренесени средства за кредитирање на извозот	
3	Пренесени средства на осигурувањето	
4	Вкупно (ред. бр. 1 до 3)	
2. Уплати на приходите во тековната година		
а) Средства за кредитирање на извозот		
5	Примени средства од федерацијата	
6	Примени средства на посебната резерва за заштита од земјотрес	
7	Примени кредити	
8	Примени дотации	
9	Камати по дадени кредити	
10	Други приходи	
11	Вкупно (ред. бр. 5 до 10)	
б) Средства од осигурувањето		
12	Наплатени премии за осигурување	
13	Други приходи	
14	Вкупно (ред. бр. 12 плус 13)	

1	2	3
3. Ослободени средства		
15	Наплатени отплати по дадени кредити	
16	Други ослободени средства	
17	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 плус 16)	
18	Вкупни средства (ред. бр. 4 плус 11 плус 14 плус 17)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
а) На товар на средствата за кредитирање		
19	Финансирање без обврска за враќање	
20	Платени камати на средствата за инвестиции во стопанството	
21	Платени камати на примените средства на посебната резерва за заштита од земјотрес	
22	Отплати по примените кредити	
23	Враќање на примените средства на посебната резерва за заштита од земјотрес	
24	Пренос на средствата за намирување на трошоците на работната заедница	
25	Други непосредни расходи	
26	Вкупно (ред. бр. 19 до 25)	
б) На товар на средствата на осигурувањето		
27	Исплати на обврските по настанати осигурени случаи (штети) од работите на осигурувањето	
28	Пренос на делот од премиите за осигурување (режиски додаток) за намирување на трошоците за спроведување на работите на осигурувањето	
29	Други исплати по основ на осигурувањето	
30	Вкупно (ред. бр. 27 до 29)	
2. Употреба на средствата за кредитирање на извозот		
31	Дадени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот	
32	Дадени кредити на банките во текот на годината	
33	Вкупно (ред. бр. 31 плус 32)	
34	Вкупните расходи и употребените средства (ред. бр. 23 плус 30 плус 33)	
35	Непотрошени средства (ред. бр. 18 минус 34) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
36	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 35)	
37	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 1 плус 33 минус 15)	
38	Вкупните средства на Фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 36 плус 37)	
Од тоа:		
39	Сопствени средства (ред. бр. 38 минус 40)	
40	Туѓи средства (ред. бр. 6 плус 7 минус 22 плус 23)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
 АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____
 ОПШТИНА _____

Образец ЗСОБ-1

Б И Л А Н С
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I. СРЕДСТВА**1. Пренос на средствата**

- 1 Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 52)
- 2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 53)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)
Од тоа:
- 4 Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 47)
- 5 Состојба на кредитите од фондот (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 48)
- 6 Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 49)
- 7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 50)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

2. Уплати на приходите во тековната година

- 9 Средства од придонесот за образование и од данокот на промет (член 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување)
- 10 Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници
- 11 Средства од стопанските организации
- 12 Средства од други работни организации
- 13 Средства од самопридонесот на граѓаните
- 14 Други средства од граѓаните
- 15 Наплатен надоместок за школување ученици од подрачјето на други заедници на образованието
- 16 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието
- 17 Средства од кредитите
- 18 Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства
- 19 Други приходи
- 20 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 19)

3. Ослободени средства

- 21 Наплатени отплати по дадените кредити
- 22 Вратени орочени средства
- 23 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 24 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 21 до 23)
- 25 Вкупно (ред. бр. 4 плус 20 плус 24)
Од тоа:
- 26 Резерва на заедницата на образованието

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА**1. Непосредни расходи**

- 27 Финансирање на научноистражувачката работа во областа на образованието и воспитувањето
- 28 Стипендии за школување
- 29 Пренос на средствата за редовните расходи на установите за образование и воспитување

1	2	3
30	Пренос на средствата на работните организации за непосредно финансирање на образованието на кадрите	
31	Непосредни исплати за инвестиции	
32	Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и воспитување и за учество по кредитите	
33	Трошоци на стручната служба на заедницата на образованието	
34	Ануитети по кредитите што не влегуваат во билансот на средствата на фондот	
35	Други расходи	
36	Вкупно (ред. бр. 27 до 35)	
2. Употребени средства		
37	Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и воспитувањето	
38	Кредити за школување	
39	Отплати по примените кредити	
40	Издвоени средства за сметка на орочените депозити	
41	Издвоени средства на исплати за инвестиции	
42	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
43	Издвоени средства за енергетиката	
44	Издвоено за резерва на посебна партија	
45	Вкупно употребените средства (ред. бр. 37 до 44)	
46	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 плус 45)	
47	Непотрошени средства (ред. бр. 25 минус 46)	
	Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
48	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 47)	
49	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 37 плус 38 минус 21)	
50	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 40 минус 22)	
51	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 41 до 43 минус 23)	
52	Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 48 до 51)	
53	Сопствени средства (ред. бр. 52 минус 55)	
	Во тоа:	
54	Слободни средства на резервата на заедницата на образованието	
55	Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 17 минус 39)	
IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО		
56	Состојба на почетокот на годината	
57	Издвоено за резервата	
58	Користено во текот на годината	
59	Состојба на крајот на годината	
V. СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА		
60	Издатоци за материјал и услуги	
61	Лични доходи (нето)	
62	Придонеси од личните доходи и според личните доходи	
63	Исплати за инвестиции	
64	Друго	
65	Непотрошени средства (ред. бр. 33 минус 60 до 64)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСОБ-2

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____

АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____

ОПШТИНА _____

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ УСТАНОВИ

(назив на заедницата)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	Вид на установи за обра- зование и воспитување	Вкупно	Средства за редовна дејност	Непосредни исплати за инвестиции	Пренос на средствата за инвес- тиции	Кредит за инвестиции	Број ¹⁾		
							учи- лишта	настав- ници	ученици — слу- шатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основни училишта								
2	Училишта за ученици во сто- панството								
3	Училишта за квалификувани работници								
4	Технички и други стручни училишта за стопанство и јавни служби								
5	Училишта за образование на наставниот кадар								
6	Уметнички школи								
7	Гимназии								
8	Специјални училишта								
9	Посебни училишта за воз- расни								
10	Училишта за дополнително образование								
11	Виши школи								
12	Училиштен центар								
13	Универзитети, факултети и уметнички академии								
14	Предучилишни установи								
15	Домови за ученици								
16	Домови за студенти								
17	Работнички и народни уни- верзитети								
18	Други установи за образова- ние и воспитување								
19	Вкупно (ред. бр. 1 до 18)								

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

¹⁾ Показателите во колоните 8, 9 и 10 се однесуваат на средствата искажани во колоната 4.

Образец ЗСФДД-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____Б И Л А Н С
НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3
I. БИЛАНС		
А. Актива		
1	Парични средства на жиро-сметката	
2	Парични средства на резервата	
3	Благајна и други парични средства	
4	Обврзници и благајнички записи	
5	Друга актива	
6	Непокриена загуба	
7	Вкупно активата (ред. бр. 1 до 6)	
Б. Пасива		
8	Краткорочни кредити кај банката	
9	Други извори на кредитите	
10	Кредити за покривање на вишокот на расходите од поранешните години	
11	Дел од резервата кој се користи за обртни средства	
12	Резерва на фондот	
13	Друга пасива	
14	Нераспореден вишок на приходите	
15	Вкупно пасивата (ред. бр. 8 до 14)	
II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ		
1. Приходи		
16	Од придонесот од активни осигуреници	
17	Од придонесот за пензионери	
18	Приходи по основ на надоместоци на штета	
19	Други придонеси и приходи	
20	Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19)	
2. Расходи		
21	Додаток на деца на активни осигуреници	
22	Додаток на деца на пензионери	
23	Додаток на деца на кадровци	
24	Додаток на деца на лица привремено вон од работен однос	
25	Додаток на деца на други корисници	
26	Надоместок за вршење работи во врска со додаток на деца	
27	Трошоци на самоуправувањето	
28	Отплати на кредитите за покривање на вишокот на расходите од претходната година	
29	Издвојувања за резервата	
30	Други расходи	
31	Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 30)	
32	Вишок на приходите — расходите во тековната година (ред. бр. 20 минус 31 и 33 до 35 односно 31 минус 20)	
3. Распоред на вишокот на приходите		
33	Распоредено за резервата на фондот	
34	Распоредено за општинските фондови на непосредната детска заштита	
35	Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
 АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____
 ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С
НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. СРЕДСТВА**1. Пренесени средства**

- 1 Сопствени средства од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 38)
- 2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 39)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)
Од тоа:
- 4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 33)
- 5 Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 34)
- 6 Состојба на орочените средства (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 35)
- 7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 36)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

2. Уплати на приходите во тековната година

- 9 Средства од придонесот за непосредна детска заштита
- 10 Средства од приходите на општествено-политичките заедници
- 11 Средства од работните организации
- 12 Средства од други организации
- 13 Средства од граѓаните
- 14 Средства од републичкиот фонд за додаток на деца
- 15 Средства од примените кредити
- 16 Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства
- 17 Други приходи
- 18 Вкупно (ред. бр. 9 до 17)

3. Ослободени средства

- 19 Наплатени отплати по дадените кредити
- 20 Вратени орочени средства
- 21 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 22 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 19 до 21)
- 23 Средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 18 плус 22)

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА**1. Непосредни расходи**

- 24 Учество во трошоците на установите за услуги на децата
- 25 Пренос на средствата за редовните расходи на установите
- 26 Непосредни исплати за инвестиции
- 27 Пренос на установите средства за инвестиции

1	2	3
28	Трошоци на стручната служба	
29	Отплати по примените кредити	
30	Други расходи	
31	Вкупно (ред. бр. 24 до 30)	
2. Употребени средства		
32	Кредити дадени за инвестиции	
33	Други кредити	
34	Издвоени средства на сметката на издвоените депозити	
35	Издвоени средства на исплати за инвестиции	
36	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
37	Издвоени средства за енергетиката	
38	Вкупно употребените средства (ред. бр. 32 до 38)	
39	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 31 плус 38)	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
40	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 23 минус 39)	
41	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 32 плус 33 минус 19)	
42	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 43 минус 20)	
43	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 35 плус 36 плус 37 минус 21)	
44	Вкупни средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 40 до 43)	
45	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 44 минус 46)	
46	Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус 29)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЗ-2

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА ПО ФОРМИТЕ НА ЗАШТИТАТА

(назив на фондот)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	Форма на непосредна детска заштита	Вкупно	Учество во трошоците на установите за услуги на децата	Средства за редовната дејност	Непосредни исплати за инвестиции	Пренос на средствата за инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
1	Јасли					
2	Обленишта					
3	Градинки					
4	Предучилишни установи за дефектни деца					
5	Продолжен престој во училиште					
6	Продолжен престој во училиште за дефектни деца					
7	Училишни кујни					
8	Кујни за друштвена исхрана на децата					
9	Одмаралишта и летувалишта за деца и младина					

1	2	3	4	5	6	7
10	Домови за деца без родители					
11	Специјални социјални установи					
12	Специјални училишта и интернати					
13	Домови за ученици					
14	Прифатилишта за деца и младаина					
15	Пионерски центри, домови и клубови					
16	Други форми					
17	Вкупно (ред. бр. 1 до 16)					

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФОПЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____

ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С

(назив на фондот на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с	
		според финанси- от план	остварен
1	2	3	4
1. СРЕДСТВА			
1. Пренесени средства			
1	Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 52)		
2	Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 53)		
3	Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)		
Од тоа:			
4	Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 47)		
5	Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 48)		
6	Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 49)		
7	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 50)		
8	Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)		
2. Остварени средства во тековната година			
а) Приходи во тековната година			
9	Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала фондот		
10	Средства примени од други фондови на општествено-политичката заедница што го основала фондот		
11	Средства примени од буџетите и фондовите на други општествено-политички заедници		

1	2	3	4
12 Средства примени од работни организации			
13 Средства примени од други организации и општествени правни лица			
14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани			
15 Средства од примени кредити			
16 Средства од наплатени камати по кредити, по орочени и други средства			
17 Други приходи			
18 Вкупно приходите во тековната година (ред. бр. 9 до 17)			
б) Ослободени средства во тековната година			
19 Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот			
20 Од вратени орочени средства			
21 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи			
22 Вкупно ослободените средства во тековната година (ред. бр. 19 до 21)			
23 Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 18 плус 22)			
24 Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 23)			
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА			
1. Непосредни расходи			
25 Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи непосредно од фондот			
26 Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно од фондот			
27 Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без обврска на враќање)			
28 Инвестициони расходи непосредно од фондот			
29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без обврска за враќање)			
30 Отплати по примени кредити			
31 Анuitети по кредити што не влегуваат во билансот на средствата на фондот			
32 Лични расходи на администрацијата на фондот			
33 Материјални расходи на администрацијата на фондот			
34 Други расходи непосредно од фондот			
35 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 34)			
2. Употребени средства			
36 Кредити дадени од фондот за функционални расходи			
37 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи			
38 Издвоени средства на сметка на орочените депозити			
39 Издвоени средства на исплати за инвестиции			
40 Издвоени средства 10% на име гарантни износи			
41 Издвоени средства за енергетиката			
42 Вкупно употребените средства (ред. бр. 36 до 41)			
43 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 35 плус 42)			
44 Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година (ред. бр. 24 минус ред. бр. 43)			
45 Втасани побарувања			
46 Втасани обврски			
47 Вкупно расположивите средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 44 плус 45 минус ред. бр. 46)			

1	2	3	4
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ			
48	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 44)		
49	Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 плус 36 плус 37 минус ред. бр. 19)		
50	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 38 минус ред. бр. 20)		
51	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 39 плус 40 плус 41 минус ред. бр. 21)		
52	Вкупни средства на фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 48 до 51)		
	Од тоа:		
53	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 52 минус ред. бр. 54)		
54	Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус ред. бр. 30)		

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСИС-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
 АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____
 ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С

НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
 ПАНСТВОТО

(назив на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
1	Средства пренесени од претходната година	
	Од тоа:	
2	Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 33)	
3	Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 31)	
4	Орочени средства (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 32)	
5	Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 30)	
6	Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1)	
2. Уплата на приходите во тековната година		
7	Камата на фондовите во стопанството	
8	Средства од распределбата на општествените придонеси	
9	Камата по дадени кредити	
10	Приходи по основ на влоговите во кредитните фондови	
11	Други приходи	
12	Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 11)	
3. Ослободени средства		
13	Наплатени отплати по дадени кредити	
14	Вратени орочени средства	
15	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 плус 14)	
16	Вкупни средства (ред. бр. 6 плус 12 плус 15)	

1	2	3
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
17	Пренос на средствата на банките на име влог во кредитниот фонд	
18	Пренос на средствата на банките за финансирање на инвестиции без обврска за враќање	
19	Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта	
20	Пренос во Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи	
21	Платена камата на средствата на општествено-политичката заедница за инвестиции во стопанството	
22	Покривање на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за банките и кредитните работи)	
23	Други непосредни расходи	
24	Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23)	
2. Употреба на средствата		
25	Дадени кредити на банките во текот на годината	
26	Пренос на средствата на банката како депозит со отказан рок	
27	Вкупно (ред. бр. 25 плус 26)	
28	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 27)	
29	Непотрошени средства (ред. бр. 5 плус 12 плус 15 минус ред. бр. 28) = салдото на жиро-сметката на 31 декември 1969 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
30	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 29)	
31	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 плус 25 минус ред. бр. 13)	
32	Состојба на орочените средства (ред. бр. 4 плус 26 минус ред. бр. 14)	
33	Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2 плус 17)	
34	Вкупни средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 30 до 33)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗР-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____
 АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____
 ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С
НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(назив на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I. СРЕДСТВА**1. Пренесени средства**

- Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 56)
- Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 57)
- Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)

1	2	3
Од тоа:		
4	Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 50)	
5	Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на стопанските организации (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 51)	
6	Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 52)	
7	Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 53)	
8	Состојба на 50% од депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 54)	
9	Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3)	
2. Остварени средства во тековната година		
а) Приходи		
10	Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства	
11	Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од фондовите на општествено-политичките заедници	
12	Средства од кредити и позајмици	
13	Средства од примени камати по дадени кредити и од 50% депонирани дополнителни средства	
14	Други приходи	
15	Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 14)	
б) Ослободени средства		
16	Од отплати на 50% депонирани дополнителни средства	
17	Од отплати по дадени кредити	
18	Од вратени орочени средства	
19	Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи	
20	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 16 до 19)	
21	Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 15 плус 20)	
22	Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 21)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА		
1. Непосредни расходи		
23	За покривање на деловни загуби на стопанските организации	
24	За санации на стопански организации	
25	За исплата на минималните лични доходи на работниците	
26	За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен	
27	За исплата на трошоците за преквалификација на рударите	
28	Отплати по примени кредити	
29	Други непосредни расходи	
30	Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 23 до 29)	
2. Употребени средства		
31	Кредити и позајмици за покривање на деловните загуби на стопанските организации	
32	Кредити и позајмици за покривање на минималните лични доходи	
33	Кредити инвестициони за санација на стопански организации	
34	Кредити неинвестициони за санација на стопански организации	
35	Кредити инвестициони за унапредување на дејностите на стопанските организации	
36	Кредити неинвестициони за унапредување на дејностите на стопанските организации	
37	Кредити за исплата на личните доходи на определени стопански организации	
38	Кредити за трошоците за преквалификација на работниците од определени стопански организации	
39	Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на други општествено-политички заедници	

1	2	3
40	Издвоени средства на сметка на орочените депозити	
41	Издвоени средства на исплати за инвестиции	
42	Издвоени средства 10% на име гарантни износи	
43	Издвоени средства за енергетиката	
44	Вкупно употребените средства (ред. бр. 31 до 43)	
45	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 30 плус 44)	
46	Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година (ред. бр. 22 минус ред. бр. 45)	
47	Втасани побарувања	
48	Втасани обврски	
49	Вкупно расположивите средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 46 плус 47 минус ред. бр. 48)	

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

50	Состојба на средствата на жиро-сметката на 31 декември 1969 година (ред. бр. 46)	
51	Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 плус 31 до 39 минус ред. бр. 17)	
52	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 40 минус ред. бр. 18)	
53	Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7 плус 41 плус 42 плус 43 минус ред. бр. 19)	
54	Состојба на 50% депонирани средства (ред. бр. 8 минус ред. бр. 16)	
55	Вкупни средства (ред. бр. 50 до 54)	
	Од тоа:	
56	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57)	
57	Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 12 минус ред. бр. 28)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____ ОПШТИНА _____
 ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

ПРЕСМЕТКА

НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на	
		31 декември 1968 година	31 декември 1969 година
1	2	3	4

I. ОСТВАРЕН ПРИДОНЕС

- 1 Придонес за запослување од општествениот сектор
- 2 Придонес за запослување од приватниот сектор
- 3 Придонес за запослување од работниците запослени во странство
- 4 Вкупно (1 до 3)

II. РАСПОРЕД НА ПРИДОНЕСОТ

- а) За заеднички работи на запослувањето на:
 - 5 Републичката заедница за работите на запослувањето
 - 6 Покраинската заедница за работите на запослувањето
- б) Општинската заедница за работите на запослувањето
 - 7 За работа на заводот
 - 8 За материјално обезбедување
 - 9 За подготвување на работните луѓе заради запослување
 - 10 Провизија и други трошоци на платниот промет
 - 11 Вкупно (5 до 10) = 4

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-2

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____ ОПШТИНА _____
 ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на	
		31 декември 1968 година	31 декември 1969 година
1	2	3	4

А. ТЕКОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

І. Приходи

- 1 Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претходната година
- 2 Дел на придонесот за запослување распореден за материјално обезбедување
- 3 Дотации од средствата за заедничките работи на запослувањето за материјално обезбедување
- 4 Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбедување
- 5 Други приходи
- 6 **Вкупни средства** (1 до 5)

ІІ. Расходи

- 7 Паричен надоместок
- 8 Придонес за непосредна детска заштита и за додатокот на деца
- 9 Здравствено осигурување
- 10 Надоместок за трошоците за превоз и селидба
- 11 Други расходи
- 12 **Вкупно расходите** (7 до 11)
- 13 Непотрошени средства (6 минус 12)
- 14 **ВКУПНО** (12 плус 13) = 6

ІІІ. Загуба (вишак на расходите)

- 15 Вишок на расходите над приходите (12 минус 6)
- 16 Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за материјално обезбедување
- 17 Покривање на вишокот на расходите од другите извори
- 18 **НЕПОКРИЕН ВИШОК** (15 минус 16 плус 17)

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

І. Приходи

- 19 Пренос на непотрошените средства од претходната година
- 20 Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршната сметка за тековната година
- 21 **ВКУПНО** (19 плус 20)

ІІ. Расходи

- 22 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување за тековната година (= 16)
- 23 Други расходи
- 24 **ВКУПНО РАСХОДИТЕ** (22 плус 23)
- 25 Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (21 минус 24)
- 26 **ВКУПНО** (24 плус 25) = 21

ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ

- 27 На 31 декември 1969 година, поради недостиг на средства, паричниот надоместок не е исплатен за _____ лица динари _____

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-3

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____ ОПШТИНА _____
 ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА
 ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на	
		31 декември 1968 година	31 декември 1969 година
1	2	3	4
I. ПРИХОДИ			
1	Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради запослување пренесени од претходната година		
2	Дел од придонесот за запослување распореден за подготвување на работните луѓе заради запослување во тековната година		
3	Дотации од средствата за заеднички работи на запослувањето за подготвување на работните луѓе заради запослување		
4	Дотации од општествено-политичките заедници за подготвување на работните луѓе заради запослување		
5	Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните организации или преку банката)		
6	Од дејности на подготвување на работните луѓе заради запослување		
7	Од дејности на подготвување на работните луѓе заради запослување во странство		
8	Наплатено од посетители на курсе		
9	Кредити за стручно оспособување		
10	Други приходи		
11	Вкупни приходи (1 до 10)		
II. РАСХОДИ			
12	Стручно оспособување и преквалификација		
13	Парична помош за време на стручното оспособување		
14	Професионална ориентација		
15	Подигање или купување на згради за сместување на центар за стручно оспособување, прифатилиште и сл.		
16	Набавка на опрема за работа на професионална ориентација и стручно оспособување, како и за прифатилишта и сместување		
17	Прифаќање и сместување на работните луѓе што бараат запослување		
18	Специјалистички преглед на работните луѓе што бараат запослување Вложувања заради создавање можност за запослување;		
19	Непосредно преку позајмици на работните организации		
20	Позајмици на работните организации преку деловната банка		
21	Позајмици на работните организации без враќање		
22	Други расходи		
23	Вкупно расходите (12 до 22)		
24	Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради запослување (11 минус 23)		
25	ВКУПНО (23 плус 24) = 11		
III. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
26	Побарување на орочени средства кај банката од страна на заводот на 31 декември		
27	Побарување на позајмени средства непосредно дадени на работните организации — на 31 декември		
28	ВКУПНО (26 плус 27)		

(Место и датум)

(Печат и потпис на овластеното лице)

Образец ЗСЗ-4

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА _____ ОПШТИНА _____
 РЕПУБЛИЧКИ (ПОКРАИНСКИ) ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____
 МЕСТО _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА
 ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1969 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на	
		31 декември 1968 година	31 декември 1969 година
1	2	3	4
I. ПРИХОДИ			
1	Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на запослувањето од претходната година		
2	Дел на придонесот за запослување издвоен за заеднички работи на запослувањето		
3	Дотации од општествено-политичките заедници		
4	Други приходи		
5	Вкупно (1 до 4)		
II. РАСХОДИ			
	Доделено на заедниците за работи на запослувањето:		
6	На општинските заедници		
7	На покраинските заедници		
8	За финансирање на активности од заеднички интерес за запослувањето		
9	За заседание на собрание на републичка (покраинска) заедница за работи на запослувањето		
10	Издвоено за работа на републичкиот (покраинскиот) завод за запослување		
11	Издвоено за работа на Сојузното биро за работи на запослувањето		
12	Други расходи		
13	Вкупно расходите (6 до 12)		
14	Непотрошени средства (5 минус 13)		
15	Вкупно (13 плус 14) = 5		

(Место и датум)

(Печат и потпис на овластеното лице)

— под ред. бр. 30 — средствата за непосредна детска заштита пренесени на републичките и општинските фондови во текот на годината, ако таков пренос во текот на 1969 година е вршен.

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, под ред. бр. 20 се искажува и преносот на средствата на име учество за добивање кредити.

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-2, задолжително е да се искаже сложувањето на износите, и тоа на:

- износот во колоната 4 со износот под ред. бр. 24 на образецот ЗСФДЗ-1;
- износот во колоната 5 со износот под ред. бр. 25 на образецот ЗСФДЗ-1;
- износот во колоната 6 со износот под ред. бр. 26 на образецот ЗСФДЗ-1;
- износот во колоната 7 со износот под ред. бр. 27 на образецот ЗСФДЗ-1.

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-1, се искажуваат:

— под редните броеви 1 до 3 — податоците за наплатениот придонес за запослување, уплатен до 31 декември 1969 година на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

— под редните броеви 5 до 9 — податоците за распоредот на придонесот за запослување, при што

збирот на распоредените износи и на износите под ред. бр. 10 — провизија и други трошоци на платниот промет, треба да се сложува со вкупниот износ на наплатениот придонес, без оглед на тоа дали одделните распоредени износи на тој придонес се и уплатени на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1969 година.

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-2, се искажуваат:

— под ред. бр. 2 — распоредените износи на придонесот за запослување (ред. бр. 8 на образецот ЗСЗ-1), без оглед дали така распоредениот износ е и пренесен на соодветната посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

— под редните броеви 7 до 11 — расходите втасани за плаќање до 31 декември 1969 година искажани во книговодството на заводот за запослување, без оглед дали фактички се и платени;

— под ред. бр. 22 — само оној дел на средствата на резервата за материјално обезбедување кој по завршната сметка е употребен за покривање вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување во смисла на членот 51 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето, без оглед на тоа дали тој износ од

сметката на резервата е и пренесен на редовната сметка на средствата за материјално обезбедување кај Службата на општественото книговодство;

— под ред. бр. 27 — податоците за втасаниот за исплата, а — поради недостиг на средства — неисплатен паричен надоместок, со тоа што тој износ да е опфатен во расходите под ред. бр. 7.

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-3, делот на приходите кој произлегува од распоредениот придонес за запослување се внесува во височината утврдена со распоредот (ред. бр. 9 на образецот ЗСЗ-1), без оглед на тоа дали така распоредениот износ е и пренесен на посебната сметка на овие средства кај Службата на општественото книговодство.

Во образецот ЗСЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува делот на придонесот за запослување кој по пресметката од образецот ЗСЗ-1 се распоредува за заедничките работи на запослувањето (збирно за територијата на републиката — покраината), без оглед на тоа дали така распоредениот износ е и уплатен на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1969 година.

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5—1760/1

27 јануари 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

68.

Врз основа на членот 182 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67, 32/68, 55/69 и 56/69), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Наредбата за сметковниот план за книжење на придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 57/65, 52/66, 33/67 и 39/68) во точката 1 став 1 класа 0 кај сметката 0113 по зборот: „републички“ се додаваат записки и зборот: „покраински“

Во класата 1 по сметката 132 се додава нова сметка, која гласи:

„133 — Покраински данок на промет на стоки на мало и на надоместоци за услуги:

1330 — Покраински данок на промет на мало:

13300 — Покраински данок на промет на мало од самостојно вршење на занаетчиски дејности

13301 — Покраински данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење на други стопански дејности, освен занаетчиски

1331 — Покраински данок на надоместоци за услуги:

13310 — Покраински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење на занаетчиски дејности

13311 — Покраински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење на други стопански дејности, освен занаетчиски“.

Кај сметката 14 по зборот: „републички“ се додаваат записки и зборот: „покраински“.

По сметката 142 се додава нова сметка, која гласи: „143 — Покраински такси“.

Во класата 2 кај сметките 23 и 230 по зборот: „републичките“ се додаваат записки и зборот: „покраинските“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-1587/1

27 јануари 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

69.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69 и 50/69) во точката 2 наместо бришаната одредба под 25 се додава нова одредба под 25, која гласи:

„25) Електроиндустрија „Обод“, Цетиње.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9018

29 јануари 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хациќ, с. р.

70.

Врз основа на членот 52 став 4 во врска со чл. 42 и 46 од Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 28/66), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, Сојузниот совет за труд пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните мерки и нормативи за заштитата при работата на лицата кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај и во одржувањето на железничките пруги, железничките возила, постројките, уредите и објектите на пругите.

Член 2

Посебните мерки и нормативи за заштитата при работата, предвидени со овој правилник, ги спроведуваат железничките транспортни претпријатија и нивните работни единици, како и другите работни организации што вршат сообраќај на железниците или ги одржуваат железничките пруги, железнич-

ките возила, постројките, уредите и објектите на пругите (во понатамошниот текст: железничките и други работни организации).

Железничките и други работни организации ги спроведуваат мерките и нормативите за заштитата при работата, пропишани со овој правилник, при организацијата и вршењето на железничкиот сообраќај и при набавката, проектирањето, реконструкцијата и одржувањето на железничките пруги, железничките возила, постројките, уредите и објектите на пругите.

Железничките и други работни организации можат, во согласност со одредбите на овој правилник, со свој општ акт да предвидат и други мерки и нормативи за заштитата при работата.

II. ПОСЕБНИ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

1. Основни одредби

Член 3

Местата предвидени за преминување на работниците преку колосеци (на станици и на други места) се определуваат според правецот на движењето на возилата, се обележуваат и се уредуваат така што преминувањето на работниците преку колосеците да биде што побезбедно.

Премините од ставот 1 на овој член мораат да бидат вртнати во ситуациониот план на станицата, а соодветен извод од планот мора да биде истакнат во работните простории (магазин, просторија на надзорниот скретничар, блокар и др.).

Член 4

Пред почетокот и за време на изведувањето на работите на одржувањето на железничките пруги, железничките возила, постројките, уредите и објектите на пругите, работилиштата односно работните места мораат да се заштитат со сигнали и со други ознаки што се предвидени со прописот за железничките сигнали.

Работите од ставот 1 на овој член можат да се изведуваат само врз основа на одобрение од одговорниот раководител на работите, а смеат да започнат дури по претходна спогодба помеѓу одговорниот раководител на работите и работникот одговорен за регулирање на сообраќајот на делот на пругата на кој се изведуваат работите.

Член 5

Колосеците на станиците и другите постројки и уреди каде што се врши работа (скретници во станица и нивни уреди), главните колосеци и другите колосеци на кои се врши маневарска работа, пристапите кон сигнално-сигурносните уреди (кон електричните контактни мрежи), магазинските рампи, натоварните и истоварните рампи, теренот околу напојниците и околу другите објекти за вода, стапалата на возилата и столбиштата во станиците — мораат во текот на зимата да бидат исчистени од снег и мраз.

Местата исчистени од мраз, што се предвидени за движење на работниците, мораат да се посипат со песок, шлага, струганки или други слични материјали односно со неутрални (неагресивни) хемиски средства за одмрзување.

Член 6

Работниците што вршат работи на железниците мораат да бидат запознаени со опасностите што можат да настанат на работните места во врска со движењето на железничките возила и возовите и при одржувањето на пругите, постројките, уредите и објектите на пругите, како и со опасностите во врска со работата на железнички колосек, покрај колосекот, во железничките возила и при вршење на железничкиот сообраќај.

Работниците од ставот 1 на овој член мораат, согласно одредбите на чл 66 и 67 од Основниот закон за заштитата при работата, да бидат обучувани за спроведување на мерките за заштитата при работата на железниците.

Член 7

На работниците што за време на работата се изложени на климатски и други штетни влијанија, железничката и друга работна организација им обезбедува средства (опрема) за лична заштита при работата во согласност со важечките прописи за средствата на лична заштита и на личната заштитна опрема, ако штетните влијанија не можат да се отстранат на друг начин.

Видот на средствата (опремата) за лична заштита при работата го определува железничката и друга работна организација со општ акт зависно од видот на штетните климатски, топлотни, биолошки и други влијанија што можат да се појават при вршењето на службата на железниците.

Член 8

При определувањето на траењето на работното време во смени (турнуси), мора да се води сметка определеното траење на работното време да не доведува до предвремена изнемоштеност односно до инвалидност на работниците.

Член 9

На возниот персонал кој ги влече и придружува возовите, железничката и друга работна организација мора помеѓу смените, ако таа се завршува надвор од нивното живеалиште, да им обезбеди соодветни услови за одмор, престој и исхрана.

За работниците запослени на железниците надвор од населени места, сместувањето, исхраната и превозот се обезбедуваат на начинот и под условите што се предвидени со одредбите од Правилникот за обезбедување на сместувањето и исхраната на работниците односно нивниот превоз од местото на живеењето до местото на работата и назад („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/68).

Член 10

Приоѓање со слободно светло и со отворен пламен кон товарни возила со цистерни или со други садови за превоз на запаливи и експлозивни течности, како и отворање капаци на цистерни односно пловбирање цистерни на електрифицирани пруги под возниот вод под напон, е забрането.

Член 11

За греење на патнички коли на електрифицирани пруги смее да се користи електрична струја со напон до 3000 V. За ракување со уредите за греење (регулирање, спојување на електричните водови при склопување на возовите и др.), железничката организација мора да изработи посебни упатства.

2. Чистење на скретници

Член 12

При чистењето на скретници што се поставуваат од централното место (блок-уреди), работникот мора да води сметка скретницата да не му ја пригмечи ногата или раката. Работникот што ја чисти скретницата мора помеѓу јазичето и водечката шина на скретницата да постави дрвен клин, а по завршеното чистење поставениот клин мора веднаш да го отстрани.

Чистење на скретниците смее да се врши само по претходно одобрение од одговорното лице во станицата, а тоа кога возовите не сообраќаат ниту се врши маневрирање преку скретницата која се чисти.

3. Маневрирање

Член 13

Пред почетокот на маневрирањето, лицето што ја раководи маневрата мора да провери дали работниците што учествуваат во маневрирањето имаат пропишани и исправни сигнални средства и соодветни средства (опрема) за лична заштита.

Лицето што ја раководи маневрата е одговорно за безбедноста на работниците што учествуваат во маневрирањето.

Без присуство на лицето што ја раководи маневрата, не смее да се врши маневрирање.

Член 14

Ако маневрирањето се врши на магазински колосеци за натоварување и истоварување на стоки, лицето што ја раководи маневрата мора претходно да провери дали на возилата, помеѓу возилата или под возилата се наоѓаат работници односно други лица.

Член 15

За време на вршењето на маневарската работа на работниците им е забрането:

- 1) да се задржуваат или да одат по колосекот односно непосредно покрај колосекот;
- 2) да се задржуваат или да одат по просторот помеѓу возвишениот перон, рампата или складот и колосекот;
- 3) да преминуваат или претрчуваат преку колосекот помеѓу два одвоени дела на возот, односно помеѓу возилата што треба да се состават или помеѓу возила што се во движење;
- 4) да се качуваат на платформата на челната страна од локомотивата односно од тендерот или од моторните коли што се во движење, односно да се задржуваат на таква платформа;
- 5) да преминуваат исправено преку колосекот помеѓу спротивни одбојници на одвоени возила што се во непосредна близина едно до друго или се во движење (едното односно обете возила);
- 6) да се задржуваат пред градобранот на колосекот на кој се отфрлаат односно на кој се туркаат коли;
- 7) да стојат на стапалата на возилото на страната на рампата или на возвишениот перон кога возилата се во движење;
- 8) да закачуваат или откачуваат возила во движење, ако возилата се движат со брзина поголема од брзината на човечкиот од (5 km на час);
- 9) да закачуваат или откачуваат возила во движење, и тоа:
 - локомотива и снежен плуг;
 - возила натоварени со долг товар кој преминува преку челните страни на возилото;
 - возила со неподигнати преносници или со опoenи мевови што го обезбедуваат преминувањето од возило во возило;
 - возила со неисправни или недостаточни одбојници или квачила односно потешко оштетени возила;
 - возила што немаат вградена рачичка од страната на одбојниците за придржување на работникот кога влегува во колосек помеѓу возилата;
 - возила со различен систем за закачување;
- 10) да закачуваат или откачуваат возила кај јамите во колосекот за чистење и поправка.

Член 16

За време на маневрирањето на патничките возила мораат да бидат добро затворени влезните врати на возилата. Челната врата на последното возило мора да биде и заклучена.

Пред маневрирањето со патничко возило, при составувањето на возови (поставување на патнички гарнитури) подвижните преодишта мораат да бидат подигнати и добро прицврстени а мевовите и оградите на возилата мораат да се откачат, раздвојат и прицврстат.

Член 17

При раставувањето на возови со парно греење, пред откачувањето на возилата мора да се затвори

челната славина за довод на пара па дури тогаш можат да се раставуваат опojките на цевовод.

При раставувањето на возови со електрично греење, помеѓу возилата смее да се влегува само од онаа страна на која не се споени каблите за електрично греење.

Пред откачувањето на возилото со електрично греење, напонот во водот мсра да биде исклучен и клучот од главната склопка на електричното греење мора да се наоѓа кај работникот што врши откачување односно спојување на електричниот кабел.

Член 18

Пред раставувањето на возовите и пред откачувањето на возилата, рачичките на водот на воздушното кочење мораат да бидат поставени во затворена положба.

Член 19

За време на маневрирање со возила на електрифицирани пруги, е забрането:

- 1) качување на покривот на затворени возила односно врз товарот сместен во отворено возило;
- 2) преминување преку возила на оддалеченост помала од 1,5 m под возниот вод;
- 3) користење на рачни сигнали со рачки подолги од пропишаните;
- 4) поседнување на отворени кочничарски кукички;
- 5) прегледување и пломбирање отвори на врвот на цистерна под вклучен возен вод;
- 6) ракување со прекинувачи на струја (секционери) без налог од електричната потстанција, освен со оние со кои ракува самата станица и кога е во опасност човечки живот;
- 7) ракување со прекинувачи на струја (секционери) додека под возниот вод електричното возило е со дигнат пантограф, освен ако е загрозен човечки живот;
- 8) опирање или обесување на столбовите на електричната мрежа предмети, како што се: запирач на возило, кочни педали, спојки и други предмети.

Член 20

Маневрирање со трактор, со добиточна запрега и со човечка сила смее да се врши само ако таквото маневрирање со посебно упатство е предвидено за одделни колосеци.

На колосек со наклон поголем од 2,5%, забрането е маневрирање со човечка сила и со добиточна запрега.

Маневрирањето со човечка сила мора да се врши под надзор на стручно лице кое за време на таа работа ќе го надгледува колосекот на кој се врши маневрирањето и ќе дава потребни упатства.

Работниците што вршат маневрирање на возила со човечка сила мораат да се наоѓаат од страната на возилото и не смеат да се движат помеѓу возилата на колосекот или по шините.

Член 21

За време на маневрирање со трактор или со друго друмско моторно возило, мораат да се применат следните заштитни мерки:

- 1) брзината на движењето на возилото не смее да биде поголема од брзината на човечкиот од;
- 2) синцирот односно челичното јаже со кое возилата се влечат не смее да биде покусо од 5 m;
- 3) синцирот односно јаже не смее да се фаќа во нараквици, и за време на движењето на возилата не смее да се врши закачување односно откачување на синцирот односно јажињата;
- 4) помеѓу друмското моторно возило и возилото што се движи, како и во непосредна близина на влечниот синцир или јаже, не смее да се наоѓа ниедно лице.

Член 22

За време на маневрирање со добиточна запрега, покрај другите мерки, мораат да се применат и следните заштитни мерки:

1) добитокот со кој се врши маневрирање мора да се води вон од колосекот на кој се врши маневрирањето;

2) синцирот односно јажето со кое се влече возилото мора да биде долго најмалку 2,5 m;

3) покрај лицето што го води добитокот мора да има најмалку уште еден стручен работник кој со рачна кочница односно педал ќе ја забазува брзината на движењето на возилото односно ќе го запре возилото.

Член 23

Маневрирањето со возила што се натоварени со експлозивни или со леснозапаливи материи, како и со возилата натоварени со други опасни материи, мора да се врши внимателно и претпазливо. Кога вакви возила наидуваат на други возила мора да се спречи и најмал удир, а приоѓањето на работниците заради закачување на возилата мора да биде мошне претпазливо. Во близината на таквите возила забрането е пушење и приоѓање со светилка со отворен пламен.

Член 24

За време на возењето кочничарите не смеат да се наоѓаат:

1) на кочница без кочничарница и без заштитна ограда;

2) на кочница без кочничарница во сообраќајот на возовите на електрифицирани пруги;

3) на возила натоварени со опасни материи, како и на возила што се наоѓаат непосредно пред или зад таквите возила;

4) на возила со седиште на покривот или над покривот, ако возилата сообраќаат на електрифицирани пруги;

5) на отворени возила натоварени со кремен песок или со други силикати.

4. Натовар и истовар на стоки и материјали

Член 25

Подовите на магазинските натоварни и истоварни рампи, како и подовите на магазини, мораат да бидат рамни, без дупки, пукнатини, испупчувања и други пречки при употребата на механичките средства за натовар и истовар на возилата (моторни колички, виљушкари и др.).

Член 26

Работите на натоварување и истоварување на стоки и материјали мора да ги раководи стручно лице запознаено со опасностите што застрашуваат при таквите работи.

Работниците што ракуваат со механички средства за натоварување и истоварување на стоки и материјали, мораат да бидат стручно оспособени за ракување со такви средства.

Член 27

Во станиците во кои натоварувањето, истоварувањето и претоварувањето на пратки се врши на отворен простор, работната организација што врши натовар и истовар мора да обезбеди погодно место за засолнување на работниците во случај на дожд, снег и други елементарни непогоди.

Член 28

За време на истовар или натовар возилото мора да биде заковано или на друг погоден начин обезбедено од задвижување.

Ако во текот на натоварувањето односно истоварувањето возилото треба да се помести, работниците

мораат претходно да се отстранат од колосекот односно од местото на кое се наоѓа возилото.

Натоварувањето и истоварувањето на отворени товарни возила на електрифицирани пруги, смее да се врши под контактната мрежа само кога возниот вод не е под напон.

Натоварувањето и истоварувањето на затворени товарни вагони на електрифицирани пруги, смее да се врши под контактната мрежа под напон само под надзор на раководителот на работите.

Член 29

Работниците што при натоварувањето односно истоварувањето ракуваат со механизирани средства за превоз на стоки и материјали (електрокари, дигалки, виљушкари и др.), мораат да се придржуваат кон упатствата за ракувањето.

Механизираниите средства од ставот 1 на овој член смеат да се движат само по сообраќајниците определени за таа цел, и тоа со брзина на движењето до 10 km/h. На тие средства, кога тие се во движење, смеат да се наоѓаат само работниците што вршат натовар и истовар.

Пред напуштањето на механизираниот средство (прекин на работата, одмор и сл.), возачот мора средството да го закочи и контактниот клуч да го извади.

Член 30

Покрај мерките предвидени со овој правилник при работите на натоварување и истоварување на одделни видови стоки и материјали, како и при складирање и други манипулации со такви стоки и такви материјали, согласно се применуваат одредбите на Правилникот за заштитата при работата при натовар на товари во товарни моторни возила и при истовар на товари од такви возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66).

5. Железнички влечни возила

Член 31

Железничките влечни возила (парни локомотиви, дизел-локомотиви, електрични локомотиви) и нивните составни делови, секогаш мораат да бидат во исправна состојба.

Просторијата за управување на влечно возило мора да биде доволно пространа и заштитена од временски непогоди. Вратата на просторијата за управување мора да има справа за автоматско обезбедување од отворање за време на возење.

Во просторијата за управување на влечно возило мора на видно место да биде истакната таблица на која е назначен бројот на лицата кои смеат во таквата просторија да се наоѓаат за време на возење.

Член 32

Забрането е излегување од просторијата за управување на железничко влечно возило за време на возење, како и задржување на стапалата, проодите (платформите) или на други делови на влечното возило.

Член 33

Управување на железничко влечно возило смее да му се довери само на работник кој пред почетокот на работата го искористил одморот определен со општ акт на железничката организација.

Парни локомотиви

Член 34

Подготвување за возење на парна локомотива (полнење со вода, потпалување оган, чистење на котелот и др.) смеат да вршат само стручните лица определени за таа работа.

Лицата што се обучуваат во подготвување за возење на парна локомотива, таквата работа смеат да ја вршат само под надзор на лицата од ставот 1 на овој член.

Член 35

Недостатоците на делови на парна локомотива и на тендер од чија исправна состојба зависи безбедната работа на лицата на локомотивата (на спојката помеѓу локомотивата и тендерот, на кочниците, вентилот на сигурноста, манометарот, водоказните стакла и др.), мораат веднаш да се отстранат.

Член 36

Ако парна локомотива сообраќа на електрифицирана пруга, забрането е јагленот во тендерот да се полева со млаз вода и со ожег да се препретува.

Член 37

На работникот што ракува со средствата за смекнување на водата со која се напојува котелот на парната локомотива, мора да му се стави на располагање соодветно средство за лична заштита при работата односно лична заштитна опрема.

На тендерот на парна локомотива на напојниот апарат со вода која содржи средство против создавање котловски камен, мора да се постави таблица со натпис: „Затруена вода“.

Член 38

Пред влегувањето на работникот во печката, во димната комора или под пепелницата на парната локомотива заради чистење односно поправка, мора да се причека додека локомотивата да се излади и температурата во огништето, димната комора односно пепелницата да се спушти под $+ 40^{\circ}\text{C}$.

Дизел-локомотиви

Член 39

Просторијата (депото) во која е сместена дизел-локомотивата мора да има уред за одведување на издувните гасови во слободната атмосфера.

Забрането е да се пушта по работа дизел-мотор во затворена просторија која нема уред за одведување на издувните гасови.

Член 40

Незатнатооста и пропусливоста на водовите за гориво и масло на дизел-локомотива, мораат веднаш да се отстранат.

Мазиво или гориво истурено по подот на просторијата за управување на дизел-локомотива мора да се исчисти со соодветни средства или препарати односно на друг погоден начин. Крпите и памукот за чистење на дизел-моторот и на другите делови на дизел-локомотивата, мораат да се држат во затворен метален сандак.

Член 41

При чистењето на резервоарот за гориво и мазиво на дизел-локомотива мораат да се преземат соодветните заштитни мерки против пожар, труење и експлозија.

Принесување на светилка со отворен пламен кон отворот на резервоарот за гориво на дизел-локомотива е забрането.

Член 42

Дизел-локомотивата мора да има најмалку два исправни рачни апарати за гасење пожар. Тие апарати мораат да бидат сместени на уочливо и пристапно место во просторијата за управување или во близината на местото на кое постои опасност од пожар.

Капацитетот на апаратите за гасење пожар мора да одговара на силата на дизел-локомотивата, а

хемиските средства со кои се полнат тие апарати мораат да ги исполнуваат условите за безбедно гасење на електрични уреди.

Исправноста на апаратите за гасење пожар мора да се контролира во роковите предвидени со општ акт на железничката организација.

Член 43

Сите метални делови на електричните дизел-локомотиви кои поради квар на изолацијата можат да дојдат под напон на електрична струја, мораат да се заштитат против удир на струја.

Електрични локомотиви

Член 44

Преглед, поправка и подмачкување на пантографот и на внатрешните електрични уреди и инсталации на електрична локомотива, смеат да се вршат на колосекот на кој напонот во возниот вод може да се исклучи и возниот вод да се уземји.

Лицето што ги врши работите од ставот 1 на овој член пред почетокот на работите мора да го исклучи напонот, да го уземји возниот вод и да го заклучи секционираниот прекинувач а раставувачот на уземјувањето и клучот да ги чува кај себе до завршетокот на работата.

Член 45

За качување на покривот на електрична локомотива мора да се користи посебна изолирана сигурносна лествица, која може да се деблокира само со посебен клуч, и тоа дури по претходно спуштени и уземјени пантографи.

Член 46

Ракување со метални прачки, стапови, челични метри и слични предмети под возниот вод под напон, мора да се врши внимателно и под надзор за таквите предмети да не дојдат во зоната на опасноста околу возниот вод.

Член 47

Пред да се пристапи кон отстранување на кварови на пантографот или на пречки (прекин на возниот вод, мразулци и сл.) од покривот на електричната локомотива на отворена пруга, мора да се исклучи напонот од водниот вод и локомотива да се уземји. Барањето за исклучување на струјата во возниот вод мора да биде регистрирано на фонограм или на друг погоден начин.

Член 48

Стаповите за уземјување и другиот прибор за заштита од удир на електрична струја, мораат да сочинуваат постојан инвентар на електричната локомотива.

Употреба на стап за уземјување на возниот вод за други цели а не за онаа за која е наменет, е забранета.

Член 49

Просторот со високонапонска опрема во електричната локомотива мора да биде заграден и заклучен за време на работата на локомотивата. Влегување во тој простор е дозволено дури откако пантографите на локомотивата се спуштени и деловите на постројките под напон уземјени.

Член 50

Ако во просторот со високонапонска опрема во електричната локомотива со спуштени пантографи и со извршено уземјување се влегува за време на движењето на возилата без напон, треба да се преземат мерки на претпазливост.

При непосредно ракување со раставувачи на влечни мотори, со линиски контактори и со други

слични делови, за таа цел мора да се употреби изолационен стап.

При работи на генератори, побудни машини и други ротациони електроуреди со струјни кола опасни по живот, мора да се причека тие електроуреди наполно да се запрат, а потоа со посебен уред мораат кратко да се спојат држачите на четкињата.

Член 51

Контролните инструменти за мерење на напонот во возниот вод и за мерење јачината на струјата на влечните мотори и на помошните уреди, во електричните локомотиви мораат да бидат изведени и поставени така што за машиноводачот да не постои опасност од удир на електрична струја од висок напон.

Член 52

На свртницата над која се наоѓа мрежата од возните водови, по дозгањето на електричната локомотива на свртницата а пред почетокот на свртувањето, мора да се спушти пантографот и да се отвори сигурносната славина и дури тогаш смее да се пристапи кон свртување на локомотивата.

Свртницата мора да има обезбедена постојана електрична врска со колосеците што водат кон неа.

Член 53

Разни испитувања на електрични уреди, како што се: испитувања или проби на електричната цврстина на електричната изолација или проби на оптоварувањето, како и други испитувања на делови на електрични локомотиви, мораат да се вршат според посебни упатства на железничката организација.

Просторот и колосекот на кои се врши преглед, испитување и регулирање на електричните уреди и други работи од ставот 1 на овој член, мораат да бидат заградени и обезбедени од пристап на незвани лица и мораат да имаат соодветната светлосна и звучна сигнализација. Колосекот во тој простор мора да биде прописно земен а висок напон мора да биде вклучен само преку прекинувач.

Член 54

На електричната локомотива мораат да се наоѓаат најмалку два апарата за гасење пожар кои се наполнети со хемиско средство погодно за гасење пожар на електрични инсталации, како и опрема за заштита против гасови настанати при гасење пожар.

Член 55

Гасење пожар во просторијата на електричната локомотива со уреди под висок напон можат да вршат само две лица, од кои едното влегува во просторијата и го гаси пожарот, а другото лице во случај на опасност (несвестица и сл.) му укажува помош на лицето што го гаси пожарот.

Член 56

При употреба на апаратите за гасење пожар од членот 54 на овој правилник мора да се води сметка млазот што излегува од апаратот да не падне на незаштитена кожа на телото на работникот.

Апаратите за гасење пожар на инсталации на електричната локомотива се користат, по правило, кога уредите не се под напон. По исклучок, овие апарати можат да се користат за гасење пожар на уреди под напон, ако средствата за гасење со кои се полнети апаратите имаат соодветни диелектрични својства.

Гасењето пожар на инсталација од низок напон на електрична локомотива може да се врши и кога инсталациите или уредите се под напон, ако пристапот кон прекинувачот е оневозможен односно загрозен од оган.

Член 57

Персоналот на електричната локомотива, а, по потреба, и другите лица, мораат да бидат обучени во гасење пожар на електрични локомотиви.

6. Прегледи и поправки на возила

Член 58

Довезување на влечно возило во просторија за преглед и поправка може да се врши дури по претходно отворање на вратата на просторијата и ослободување на колосекот од пречки и по отстранување на работниците од колосекот во правецот на возењето.

Член 59

Објектите покрај колосекот во просториите за преглед и поправка на влечното возило (столбови, врата на просторијата) и други направи и постројки покрај колосекот што се надвор од слободниот профил, мораат да бидат обележени со уочлива ознака: „Нема профил“ и со пропишаниот сигнален знак.

Член 60

Преглед, чистење и поправка на влечното возило и на неговите делови смеат да се вршат ако возилото не е под пара, односно ако моторите не се во погон или возилото не е под напон и под услов возилото да е закочено односно на друг начин обезбедено од задвижување.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, преглед на влечно возило и полесни работи на влечно возило што е под пара, односно преглед на мотор во погон, смее да се врши само според упатството и под надзор на одговорното лице.

По извршен преглед односно поправка, лицето што го задржува влечното возило мора претходно да се увери дека со задвижувањето на возилото никој нема да биде загрозен. Почетокот на движењето на возилото мора да се огласи со звучен сигнал кој има значење: „внимавај“.

Член 61

Поправката на возилото се врши, по правило, на определени колосеци во работилници или на колосеци за поправка во станици.

Ако возилата се поправаат на колосек кој не е определен за таа цел или е определен само привремено, мораат да се преземат поострени мерки на безбедност а возилото од двете страни да се заштити со соодветен сигнал кој има значење: „стој“. Скретницата на таквиот колосек не смее да биде поставена за возење на тој колосек и мора во таа положба да биде сигурно прицврстена односно заклучена. Клучот мора да го чува определеното лице од групата работници што вршат поправки на возила.

Маневрирање на колосекот од ставот 2 на овој член, како и приближување на други возила кон возилото на кое се врши поправка, е забрането.

Поставување односно отстранување на знакови заради обезбедување на возилата на кои се врши поправка, смее да врши само за тоа овластеното лице.

Член 62

На резервоари и цистерни на специјални товарни возила за превоз на запаливи и експлозивни, течности, не смеат во текот на превозот да се вршат никакви поправки.

За ракување со капацити и вентили за полнење и за празнење на резервоарите и за други манипулативни работи на товарно возило со цистерна, мора да се користи алат чија употреба не предизвикува искри.

Поред вршењето на поправките на капацити и на други делови на цистерна со помош на оган (завадување и сл.), цистерната мора претходно да се ис-

чисти од остатоци на запаливи течности а потоа до врвот да се наполни со вода односно со некој инертен гас (CO_2 , азот и сл.).

7. Свртници, преносници и дигалки

Член 63

Влегување на возила на свртница или преносница смее да се врши дури по проверување и утврдување дека колосеците се правилно поставени и дека свртницата односно преносницата е обезбедена од помрднување.

Свртување на возилата на свртницата односно пренесување на возилата на преносницата смее да се изврши дури откако возилата на нив се обезбедени од помрднување и кога за тоа е даден пренишаниот сигнал.

Член 64

Свртницата и преносницата мораат и днесь и ноќе да бидат обезбедени со сигнали који покажуваат дали приодот кон нив е слободен или не.

За време на свртување или пренесување на влечно возило, персоналот мора да се наоѓа на локомотивата.

При свртувањето или пренесувањето на возило, рачната кочница мора да биде поседната и притегнатата. Ако возилото нема рачна кочница или рачната кочница е неисправна, возилото мора со подлошка да се обезбеди од задвижување.

Влегување на свртница односно преносница и излегување од свртница односно преносница за време на свртување или пренесување на возило — е забрането.

Член 65

Ракувачот на свртницата односно преносницата на електричен погон, пред да се оддалечи од кабината мора вратата на неа да ја заклучи.

За време на поправка и при употреба на резервниот рачен погон на свртницата односно преносницата на електричен погон, главниот прекинувач мора да се исклучи и на него да се стави таблица со натпис: „Не вклучувај — опасно“.

Член 66

На уредите за дигање товари и на сите видови дигалки што се користат на железниците (за патовар на јаглен, за претовар на вагони, за подигање железнички возила и за други работи), како и на нивната опрема, се применуваат важечките прописи за заштитата при работата со дигалки.

8. Чистење, перење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на возила

Член 67

Местото за редовно чистење и перење на возила мора да биде одбрано така што чистењето и перењето да може да се врши без опасност и смеќавања. Колосеците за чистење мораат да се наоѓаат надвор од зоната на маневрирањето, а секој колосек определен за чистење мора да биде од двете страни заштитен со пропишани сигнали.

Местото на кое се врши перење на возила мора да биде бетонирапо или асфалтирано, заради одведување на нечиста вода в канал.

Член 68

Дезинфекција и дезинсекција на возила мора да се врши во херметички затворени просторини — тунели кои се сместени на безопасно отстојание од станични, работнички и други работни односно настанети објекти.

За работите на дезинфекција, дезинсекција и дератизација на возила железничката организација мора да изработи упатства за работата со отровни и

други штетни средства со кои се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Член 69

По извршеното перење односно по извршената дезинфекција и дезинсекција на возилата, површините на кои таквата работа е вршена и каналот за одведување на нечистотијата мораат да се неутрализираат со соодветни дезинфекциони средства.

Каналот од ставот 1 на овој член мора да ја одведува нечистотијата во посебна неутрализациона јама.

Ако помошните средства за чистење, перење, дезинфекција и дезинсекција (крпи, амбалажа, четки и сл.) станат неупотребливи, мораат веднаш да се изгорат или на друг начин уништат.

Член 70

На работниците што се запослени на чистење, перење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на возилата железничката организација мора да им стави на располагање соодветни средства за работа, средства и уреди за одржување на личната хигиена (бања, сапун и др.), средства за лична заштита при работата односно лична заштитна опрема, како и ефикасни средства за дезинфекција на телото по завршената работа.

Член 71

Работниците што вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација на возилата мораат да бидат обучени за таа работа односно мораат да имаат потребна стручна подготовка.

Начинот и постапката за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација на возилата, како и ракувањето со средствата за таквата работа, мора да се усогласи со важечките прописи за заштитата при работата и со санитарните прописи.

Член 72

Чистење и перење на цистерни за превоз на запаливи течности смее да се врши само на отворен простор, и тоа на за тоа определеното место на колосекот.

Местото на колосекот на кое се врши чистење и перење цистерни за превоз на запаливи течности, мора да има канализација со посебна неутрализациона јама. Ова место мора да ги исполнува условите предвидени со важечките прописи за безбедноста од пожар.

Пред пристапување кон чистење и перење цистерни за превоз на запаливи течности, мора да се определи видот на запаливата течност што цистерната ја превози а заради преземање на соодветните мерки на заштитата при работата.

Член 73

Пред влегувањето во цистерна за превоз на запаливи течности мораат да се извршат подготвителните работи кои се состојат од источување на остатокот од течноста, проветрување на цистерната и определување степенот на експлозивноста односно отровноста на гасовите во цистерната.

Ако се утврди дека концентрацијата на штетни гасови во цистерната за превоз на запаливи течности ги преминува максимално допуштените концентрации утврдени со важечките југословенски стандарди, работникот што врши чистење и перење на цистерната мора при таквата работа да користи соодветно средство за лична заштита (заштитна облека, заштитни обувки, маска за доведување на воздух и др.).

Член 74

Чистење и перење на внатрешниот дел на цистерна за превоз на запаливи течности мораат да вршат два работника, од кои еден работник врзан со јаже за заштитниот појас работи во внатрешноста на цистерната, а другиот работник го држи крајот на јажеото и будно ја следи работата во цистерната.

На работите од ставот 1 на овој член смеат да се занослуваат само лица постари од 18 години.

9. Работа на постројки од висок напон на електрифицирани пруги

Член 75

При изведуваче и одржување на постројки од висок напон на електрифицирани пруги, покрај одредбите на овој правилник, се применуваат и важечките Технички прописи за електроенергетските постројки над 1000 V (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14.67), кои се составен дел на Правилникот за техничките мерки за електроенергетски постројки над 1000 V („Службен лист на СФРЈ“, 14.67).

Член 76

Работи на постројки од висок напон односно во нивната непосредна близина смеат да се вршат дури по претходно исклучување на струјата и по уземјување на постројката на која се вршат работите. Исклучување на струјата мора да се изврши со помош на раставувач.

Ако струјата е исклучена поради работите од ставот 1 на овој член, на рачичката од раставувачот или од прекинувачот мора да се истакне таблица со надпис: „Не вклучувај — се работи на водот“. Клучот од раставувачот односно прекинувачот за време на изведувачето на работите мора да се наоѓа кај раководителот на односните работи.

Член 77

При работи на контактната мрежа или на возен вод, покрај исклучувањето на електричната струја во возниот вод, делот на мрежата од обете страни на работата мора да се уземји и да се заштити со сигнал кој има значење: „стој“.

Член 78

На електрифицирани пруги е забрането:

1) вршење на какви и да било работи на отворени возила, на покривот на електрично влочно возило или на покривот на куќичката на машиноводачот од парна локомотива односно од патнички и товарни возила, на цистерна и на други возила што стојат под контактната мрежа, ако возниот вод не е исклучен и прописно уземјен;

2) допирање непосредно или посредно до возни, напојни и обиколувачки водови и делови за нивно носење и прицврстување (столбови, конзоли, носечки жици на изолатори и др.), до одземачи на струја (пантографи), до висечки или паднати жици на далноводи, до напоен вод и возен вод и до други делови постројки, уреди и направи на електровлечни возила — без изречна дозвола од овластеното лице;

3) полевање со вода на возни и други електрични водови или фрлање врз нив влажна рубелина, ако водовите се под напон;

4) гасење пожар со вода во близината на напојни и возни водови, ако водовите се под напон;

5) гигање со голи раце или со неизолирани алати телефонски односно телеграфски проводници или носечки односно затезни челични жици или метални јажиња, што се поставени паралелно со контактната мрежа односно со возниот вод;

6) допирање со голи раце унесрекен работник додека се наоѓа во допир со вода или со дел на постројка која е под напон;

7) приоѓање кон метални столбови на далекувод и контактна мрежа односно опирање или качување врз нив — за време на врнежи, искрење и други слични појави;

8) фрлање метални и други предмети на водови, инсталации, електрични уреди и други делови на електрична постројка;

9) користење на метални мерила (метар, декаметар, ленир) и други долги метални предмети во

близината на незащитени електрични инсталации, уреди и направи што се под напон;

10) мочање врз метални столбови, шини и други метални делови на контактна мрежа;

11) користење на експлозивно незащитени електрични апарати и уреди наместо „S“ уреди — во простории или на места каде што ќе се појават експлозивни смеси на гасови;

12) влегување на неовластени лица во погонски простории за електрична влечка (електровлечни потстанции, простории за секционирање и др.) и ракување со електрични уреди а особено со раставувачи;

13) поставување односно сложување на разни материјали по столбовите на контактната мрежа или околу нив.

Член 79

На станици со колосек на кој се врши натовар и истовар на возила мора да постои можност за исклучување на струјата од возниот вод. На таквиот колосек струјата се исклучува во возниот вод само за време на маневрирање на електричната локомотива, заради поставување на возилата за натовар или истовар. За тоа време работата на натоварот односно истоварот, како и стоењето на работниците на возилото или во непосредна близина на возилото, се забранети.

Член 80

Сите работи на електрифицирана пруга при кои работниците можат да бидат посредно или непосредно изложени на опасности од удир на електрична струја од висок напон (истовар на шлага од специјални товарни возила со високи страни; натовар и истовар на прагови со помош на дигалки или посебни уреди; симнување мраз од возниот вод; работа со дигалка при несреќа; менување или пренесување на шини и слични ремонтни работи на пругата; бојадисување на столбови на портал, контактна мрежа, осветление и сигнали, мосни и други конструкции во височината на возниот вод и сл.) смеат да се вршат дури по спогодба помеѓу електровлечната служба и службата за одржување на пругите за обезбедување на потребните мерки на заштитата при работата (исклучување на струјата, уземјување и др.).

Член 81

При работи во близината на возниот вод под напон дозволено е приближување кон возниот вод на најмало отстојание што е пропишано за соодветниот напон само ако помеѓу работниците и возниот вод е поставена заштитна мрежа.

Ако, по исклучок, мораат да се вршат итни работи во близината на делови на постројки што се под напон, претходно мораат да се преземат потребните мерки на заштитата (употреба на гумени нараквици, гумени чизми, изолиран алат, изолирана подлога или подлошка и др.). Облеката на работниците не смее да има метални петлици, копци и сл., и мора да биде прилепена кон телото.

Член 82

Работа на покриви на станични и други објекти во чија близина минаваат проводници под напон е забранета. На влезовите на покривите на такви објекти мора да се истакне табла со предупредување: „Опасност од висок напон“.

Работи на покривите на објектите од ставот 1 на овој член смеат да се вршат дури по претходно исклучување на струјата и соодветно обезбедување.

Член 83

Ако на колосекот се менува шина која служи како повратен вод, мора претходно да се обезбеди обиколувачка врска преку паралелната шина со помош на метално јаже од соодветен пресек.

Пред почетокот на работите од ставот 1 на овој член, сите метални делови на колосекот, што се врзани за делот на колосекот кој се заменува, на двата краја на местото на кое се врши поправка мораат прописно да се уземјат.

Член 84

Сложување на градежен и друг материјал и предмети низ електрифицирана пруга смее да се врши така што најблискиот раб на материјалот или предметот да биде оддалечен најмалку 5 m од постројката под напон.

10. Работа во разводни станици, потстанции и други разводни места на електрифицирани пруги

Член 85

Електровлечни станици, потстанции и други разводни места на електрична енергија на електрифицирани пруги, мораат да бидат обезбедени од пристап на незвани и неовластени лица. На оградата околу станиците, потстанциите и другите места на разводот мора да биде истакната табла со предупредување на опасност од удир на електрична струја.

Пристап во просториите на станицата и потста-
потстанции и разводни места смеат да се вршат само врз основа на посебна дозвола и во придружба на работникот определен за работа во станицата односно потстанцијата.

Член 86

Работи на постројки во електровлечни станици, потстанции и разводни места смеат да се вршат само ако делот на постројката на кој се работи не е под напон и ако се преземени соодветни мерки на заштита.

Железничката организација мора за секоја електровлечна станица, потстанцијата и друго разводно место да изработи постапка за безбедна работа на постројките, и на уочливо место во просторијата на потстанцијата или на разводното место да истакне писмено упатство за тоа.

Член 87

Вратата за влегување во просторијата на електровлечната станица или потстанцијата мора од надворешната страна да се отвора само со клуч, а од внатрешната страна само со квака. Вратата мора да се отвора на надвор.

Член 88

Голите спроводници и другите делови на постројката од висок напон во просторијата на електровлечната станица или потстанцијата односно во друго разводно место, поставени на височина помала од предвидената со југословенските стандарди, мораат да бидат заштитени со мрежести огради.

Пристап во оградата од ставот 1 на овој член дозволен е дури по исклучување на електричната струја во постројката. Се препорачува поставување уреди за автоматско исклучување на напонот при отворање вратата на мрежестата ограда на Келијата.

Член 89

Работа на поправки на постројки од висок напон во просторија на електровлечна станица и потстанцијата смеат да вршат само два работника, од кои едниот работи а другиот го предупредува на опасност при работата.

Член 90

Во просториите со разводни или расклопни уреди од висок напон на електровлечна станица и потстанцијата смее да работи само еден работник. Тој може да ракува со командите на раставувачот, прекинувачот, и исправувачот, но не смее да влегува во просторот на Келијата кој е заштитен со ограда.

Ако се појави квар на уредите од ставот 1 на овој член, работникот што ракува со командите е должен за кварот да го извести работникот одговорен за одржување на постројката и за вршење поправки на постројката.

Член 91

Во просторијата на електровлечна станица односно потстанцијата и на други разводни места металните делови кои нормално не се под напон, мораат да бидат уземјени според важечките Технички прописи за електроенергетските постројки над 1000 V.

Врзување спроводници за стап или други направи за уземјување за металните делови од ставот 1 на овој член, мора да се врши само со помош на посебни вијци предвидени за спојување на тие направи со уземјувач.

Врзување односно закачување на спроводниците за станови или други направи за уземјување за мрежестата ограда на Келијата односно за други елементи и делови на постројката што не се предвидени за тоа, е забрането.

Член 92

На одделни Келии на електровлечната станица и потстанцијата мора да се означат на посебни таблички припадноста на Келијата.

Во командната просторија мора да биде истакната на видно место шема на врските на постројката. Ако се работи на линији, на командната рачичка на раставувачот или прекинувачот мора да се обеси табла со натпис: „Не вклучувај — се работи на линијата“.

Член 93

Каналите во подот на електровлечна станица и потстанцијата во кои се положени кабли од висок напон, мораат да бидат покриени со метален лим кој е уземјен. Металниот лим мора да биде покриен со простирка односно со покривач изработен од изолационен (диелектричен) материјал.

Член 94

При работата во зона на опасност под собирници во електровлечна станица и потстанцијата, работникот мора да користи изолациона подлога со изолатори од редот на погонскиот напон на постројката.

Работата од ставот 1 на овој член смее да се врши само под постојан надзор на друго лице, и при неа не смее да се користи долг алат. Работникот мора да има облека прилепена кон телото и сите метални предмети (рачен сат, нож, прстен и др.) мора да ги одложи.

11. Одржување на пруги

Член 95

При работите на пруга и на објектите во непосредна близина на колосеци (скретници, столбови, помошни објекти и др.), мораат да се преземаат потребните мерки за заштитата на работниците од сообраќајни несреќи.

Мерките на заштитата што се применуваат за предупредување на машиноводачот за местото на работата на пругата и за изјавување на наидувачките возови заради заштитата на безбедноста на работниците на пругата, мораат да им одговараат на важечките прописи за железничкиот сообраќај и сигнализацијата.

Член 96

Ако месните прилики и други услови на работата на работилниците (опасни кривини, недоволна видливост и прегледност, густина на сообраќајот, должина на работилницето, вид на работите, број на работниците на пругата, вид и број на средствата

што се употребуваат при работата, годишно време, време на денот или ноќта, број на колосеците, максимална брзина на движењето на возовите, работа што се врши со запирање на сообраќајот на односниот дел на пругата или со ограничување брзината на движењето на возовите односно без никакви ограничувања) тоа го бараат, покрај мерките на заштитата при работата од членот 95 на овој правилник, мораат да се постават пред и зад групата работници што работат на пругата заштитни чувари кои објавуваат наидување на воз со соодветни звучни сигнали.

Член 97

Заштитните чувари од членот 96 на овој правилник мораат да заземаат места од каде имаат најдобра прегледност на работилиштето, а истовремено и прегледност на доаѓачките возови на што поголемо растојание. Знаците за наидување на воз што чуварите со звучен сигнал ги даваат, мораат да достигнат да најоддалечениот работник на работилиштето. Пред запоседувањето на целото работилиште мора да се провери исправноста на тој звучен сигнал.

Член 98

Со работите на пругата соседните железнички станици мораат да бидат навремено запознаени. Помеѓу работилиштето и соседните железнички станици треба, по потреба, да се воспостави телефонска или друга погодна врска.

Член 99

Ако на отворена пруга или во железничка станица се вршат градежни работи, се врши минирање, се поставуваат метални конструкции или се вршат други работи, мораат да се применуваат и мерките за заштита при работата пропишани со важечките прописи за такви видови работи.

Член 100

Работи на скретници и на колосек смеат да се вршат дури откако со посебни мерки за заштита (со поставување заштитни чувари, петарди и др.) ќе се обезбедат работниците од возила во движење.

12. Работа на сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди

Член 101

На градење, реконструкција и одржување на сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди (во понатамошниот текст: SS уреди и ТК уреди), како и на електрични уреди од висок напон што се во составот на тие уреди, смеат да се запослуваат само стручни работници.

Член 102

Пред почетокот на работата на SS уреди и на ТК уреди чие функционирање може непосредно да влијае врз безбедноста на работниците и железничкиот сообраќај, мора да се обезбеди претходно одобрение за пристапување кон работите на таквите уреди. По завршената работа и доведувањето во правилната состојба односно положба на односниот уред, работникот што ја извршил работата мора да го даде го извести лицето од кое добил одобрение за работа.

Член 103

Пред пристапување кон работата на столбови на воздушни телекомуникациони линии мора да се провери стабилноста на столбот и, по потреба, да се преземат мерки за заштита од паѓање од столбот, од допир со материја со која се импрегнирани столбовите или од допир со водени од висок напон, против паѓање на атмосферски електрицитет и сл. (заштитен појас со јаке, заштитни нараквици, заштитни оград, уземјување и др.).

Член 104

При работа на одржување подземни кабли и при работа на одржување акумулаторски батерии, мораат да се преземаат мерки на заштита за отстранување на експлозивни: гасови односно гасови штетни по здравјето насобрани во кабловските канали односно во просториите со акумулаторски батерии.

При работа на одржување на оловни акумулаторски батерии, мораат да се преземаат мерки на заштита од сулфурна киселина и оловен прав.

Член 105

При работа на одржување на SS уреди и ТК уреди на електрифицирани пруги, покрај мерките од чл. 101 до 104 на овој правилник, мораат да се спроведуваат и мерките на заштита против удар на електрична струја од висок напон (изолиран алат, одржување на пропишаните отстојанија од водовите, уземјување на SS уреди и ТК уреди односно постројки, обезбедување на опасните места што работникот може при работата да ги дофати или допре со обележување со црвени стрелички односно со поставување на таблици за предупредување и др.).

13. Противпожарни мерки

Член 106

Објектите сместени во близината на колосеци (магазини, складови и материјали, складови на течни горива и мазива и др) мораат да бидат снабдени со соодветна противпожарна опрема и со средства за гаснење пожар.

Работниците што постојано работат во објектите од ставот 1 на овој член, мораат да бидат обучени во ракувањето со противпожарна опрема и со средства за гаснење пожар.

Со општ акт железничката и друга работна организација определува кои објекти мораат да располагаат со соодветна противпожарна опрема и каква (пожарникарски шмрк со или без мотор, цистерни за вода, апарати за гаснење пожар и сл.) и на кои места мораат да се држат обичните средства за гаснење пожар (песок, земја, лопати, кофи за вода, лестовици и др.), како и кои лица се задолжени за гаснење пожар (екипа или поединец).

За гаснење пожар мораат да се обезбедат и на определени места да се држат во подготовка средствата за заштита потребни за гаснење пожар (шлем за заштита на главата, кожени или азбестни нараквици, гасни маски и др.).

Член 107

Лесно запаливи материјали (хартија, слама и др.) и запаливи и експлозивни течности и гасови (нафта, бензин, пропан, бутан и др.), мораат при превозот, претоварот, натоварот и складирањето да се обезбедат и да се заштитат од запаливи извори (забрана на пушење и палење оган, искрење на локомотиви и др.).

Возилата натоварени со материјали и течности од ставот 1 на овој член, во станицата мораат да се поставуваат на колосек што подалеку од станичните и другите работни простории и од извори на оган (очаици, работилници, локомотиви и др.).

Член 108

Исфрлање вжарена шлага од печалницата на локомотива смее да се врши само на за тоа определено место — оддалечено од станичните згради и работните простории.

Местата односно објектите кај кои постои опасност од пожар (магазини, складови, стожалишта на цистерни со запаливи течности или гасови), мораат

на видно место да имаат табли за предупредување на опасност, како на пример: „Забрането пушење“, „Забрането палење оган“, „Забрането внесување на светилки со отворен пламен“ и др.

Член 109

Станичниот персонал мора да биде запознаен со начинот на алармирањето на најблиските пожарни чети односно пожарникарски екипи, како и со постапката и начинот на заштитата во случај на пожар. Упатствата за тоа мораат да бидат истакнати на видни места.

14. Здравствени услови при работата и укажување на прва помош

Член 110

Заради обезбедување здравствени услови при работата, железничките организации организираат и спроведуваат превентивна здравствена заштита на работниците, а особено:

- 1) подготвуваат програми и планови на превентивната здравствена заштита;
- 2) ги проучуваат и ги следат здравствените, хигиенските и други услови на работата, социјалните прилики на работниците и психолошките влијанија врз работниците и врз безбедното вршење на нивните работи во железничкиот сообраќај;
- 3) ги проучуваат причините на повреди и заболувања на работниците при работата и за таа цел собираат медицински и други потребни податоци;
- 4) организираат и обезбедуваат укажување на прва помош на повредените и заболелите работници при работата — до доаѓањето на лекар односно до упатувањето во здравствена установа;
- 5) организираат здравствено просветување и обучување на работниците за укажување прва помош на повредените и заболелите работници при работата и во железнички несреќи и вонредни настани;
- 6) соработуваат со здравствени и други стручни установи;
- 7) преземаат други мерки заради унапредување на здравствената заштита на работниците при работата.

Член 111

Во железничките влечни возила, во помошните и работните возови во станиците и во другите згради на извршните служби и при работите на железничка пруга, мораат да се обезбедат санитетски материјали и други средства потребни за укажување прва помош (рачна аптека, санитетско сандаче, носилки и др.).

За укажување прва помош и за ракување со материјалот и средствата од ставот 1 на овој член мораат да бидат обучени за тоа определените работници, а особено работниците во извршните служби.

Член 112

За заштита од елементарни непогоди при работите покрај колосек, на работилиште и на одржување пруга, пружни постројки и објекти, на работниците мора да им се обезбеди соодветно засолништво и загревање (привремено засолниште, шатор, натстрешник, барака и сл.), како и топли напивки.

Топлите напивки мораат, по потреба, да им се обезбедат на работниците, ако тие работат во турнус или во определена работна единица.

Ако при работата се изложени на директно дејство на температура над $+30^{\circ}\text{C}$, односно во возови и на други места на дејството на температура над $+25^{\circ}\text{C}$, на работниците им се даваат освежителни безалкохолни пијачки или средства за надомест на загубата на вода односно сол во организмот поради потење.

Член 113

Ако работат во работни возови, денчар-возови, помошни возови и коли за специјални работни задачи на железницата, на работниците мора да им се обезбеди соодветно легло за одмор во текот на патувањето и работата, како и услови за исхрана.

Член 114

Работните места на пругата што бараат постојано присуство на работници (работно место на чувар на пруга, премин, мост, тунел, работилница, склад и други објекти на пруга, работно место на скретничар и сл.) мораат да се опремаат со соодветни засолништа — стражарници со потребните средства за спогодување. Стражарниците мораат да ги исполнуваат хигиенските и другите услови за заштита при работата (загревање, осветление, мебел и сл.).

На оддалечените работилишта на пруга за работниците мораат да се обезбедат засолништа за засолнување во случај на елементарни непогоди, за одмор, за спиење, за сместување на облека и обувки, алат и храна.

Член 115

На сите постојано поседнати работни места во работните единици на пруга (секции, станици, ложилици, стојалишта, крстосници, складови, усамени стражарници и чуварници и др.) мора да биде обезбедена здрава вода за пиење. Квалитетот на водата за пиење мора да им одговара на важечките санитарни услови (стандарди).

Железничката организација мора, по потреба, да обезбеди стручна служба за хемиска и бактериолошка контрола на вода за пиење.

Член 116

Работните места за натовар и истовар на стоки и материјали, станичните перони, натоварно-истоварните рампи, магазинските и други простории во кои се врши работа, како и просторот на кој се врши маневрирање, мораат ноќе да бидат осветлени со светлосни тела од соодветна јачина на осветлението. Светлосните тела мораат да бидат поставени така што добро да го осветлуваат просторот на кој се врши маневрирање или други работи.

Јачината на општото осветлување на местата од ставот 1 на овој член не смее да биде помала од 18 лукса.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 117

На орудијата за работа и на уредите, алатите и помошните средства на трудот што се користат при работите на градење и одржување на железнички возила, пруги, постројки и други објекти на железниците, покрај одредбите на овој правилник, се применуваат и одредбите на Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работата на орудијата за работа и уредите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67).

Во железничките градежни објекти односно во работните и помошните простории на такви објекти, покрај одредбите на овој правилник, се применуваат и одредбите на Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работата за градежните објекти наменети за работни и помошни простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/67).

Член 118

Ако за спроведување на одделни мерки и нормативи за заштита што се пропишани со овој правилник е потребно да се изгради нов градежен објект или за нивно спроведување се потребни по-

големи инвестициони вложувања (реконструкција на градежни објекти, постројки и др.) — ќе се по-
стали во смисла на членот 114 од Основниот закон
за заштитата при работата.

Член 119

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките и здравствено-техничките заштитни мерки
при работата кај експлоатацијата на железниците
(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/49, прилог бр. 1).

Член 120

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 36/1
12 јануари 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за труд,
Антон Полајнар, с. р.

71.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон
за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр.
21/66), во врска со одредбата на редниот број 10
од одделот Статистика на цените на Планот на
статистичките истражувања за 1970 година, кој е
составен дел на Одлуката за донесување на Пла-
нот на статистичките истражувања за 1970 година
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69), генералниот
директор на Сојузниот завод за статистика доне-
сува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1. Пробното истражување за цените на земјо-
делските производи кај производителите ќе се
спроведува месечно почнувајќи од 1 април 1970
година и ќе трае вкупно 20 месеци (во понатамош-
ниот текст: истражување).

Со истражувањето ќе се опфатат избраните
земјоделски задруги, земјоделски стопанства и комби-
нати (во понатамошниот текст: земјоделски орга-
низации), што продаваат земјоделски производи од
сопствено производство или откупуваат земјодел-
ски производи од индивидуални земјоделски про-
изводители.

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци
за продавните цени на најважните земјоделски
производи на земјоделските организации и пода-
тоци за откупните цени на најважните земјоделски
производи по кои земјоделските организации ги
откупуваат овие производи од индивидуални зем-
јоделски производители.

3. Истражувањето ќе се спроведува според
упатството и на обрасците што ќе ги утврди Со-
јузниот завод за статистика.

4. Со подготовките, организацијата и спроведу-
вањето на истражувањето ќе раководи Сојузниот
завод за статистика.

5. Податоците собрани со ова истражување ќе
служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 460-595/1
4 јануари 1970 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

72.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон
за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр.
21/66), во врска со одредбите на редниот број 11
од одделот Статистика на цените на Планот на
статистичките истражувања за 1970 година, кој е
составен дел на Одлуката за донесување на Пла-
нот на статистичките истражувања за 1970 година
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69), генералниот
директор на Сојузниот завод за статистика доне-
сува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И БАНКАРСТВОТО И ЗА ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ

1. Пробното истражување за цените на услугите
во здравството ќе се спроведе од 15 до 30 март
1970 година, а пробното истражување за цените на
услугите во банкарството и за закупнината на де-
ловните простории — од 20 до 30 април 1970 година
(во понатамошниот текст: истражувања).

Со истражувањата ќе се опфатат избраните
здравствени установи, избраните банкарски орга-
низации, како и работните организации што можат
да дадат податоци за закупнината на деловните
простории.

2. Со истражувањата ќе се соберат податоци
за цените на здравствените услуги по видовите
болести, на банкарските услуги по видовите креди-
ти и податоци за височината на закупнините на
деловните простории.

3. Истражувањата ќе се спроведуваат според
упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Со-
јузниот завод за статистика.

4. Со подготовките, организацијата и спроведу-
вањето на истражувањата ќе раководи Сојузниот
завод за статистика.

5. Податоците собрани со овие истражувања ќе
служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 460-596/1
4 јануари 1970 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

73.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските
стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК- ТРИЧЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:

Заптивни уводници. Гумени зап- тивки повеќекатни. Главни мери —	JUS N.E2.531
Грла за сијалици со навој. Општи технички услови — — — — —	JUS N.E3.005
Грла за сијалици со навој. Испи- тувања — — — — —	JUS N.E3.006
Подножје за испитување на грла за сијалици со навој — — — — —	JUS N.E3.009
Подножја за проверување отпор- носта на грлата Е 14 спрема топлина	JUS N.E3.017

Подножја за проверување отпорноста на грлата Е 27 спрема топлина JUS N.E3.018

Подножја за проверување отпорноста на грлата Е 40 спрема топлина JUS N.E3.019

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт на грлата Е 27 — — — — — JUS N.E3.020

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт и заштитата од случаен допир на грлата Е 27 — — — — — JUS N.E3.021

Гранично мерило за проверка на заштитата од случаен допир при увртувањето на сијалици во грлата Е 27 JUS N.E3.022

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт на грлата Е 40 — — — — — JUS N.E3.025

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт и заштитата од случаен допир на грлата Е 40 JUS N.E3.026

Гранично мерило за проверување на отстојанието на кошулката од средниот контакт на грлата за сијалици — — — — — JUS N.E3.028

Грла за сијалици. Гранични мерила на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.040

Грла за сијалици. Гранични мерила за проверување на метричниот навој на назувица — — — — — JUS N.E3.042

Изолирани приклучни стегалки за светилки. Главни мери — — — — — JUS N.E4.015

Изолирани приклучни стегалки за направи. Главни мери — — — — — JUS N.E4.016

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1971 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Грла за сијалици со навој. Технички прописи за изработка — — — JUS N.E3.005

Подножје за испитување на загревањето на контактот — — — — — JUS N.E3.009

Гранично мерило за проверување дали се постига контакт на грлата Е 27 — — — — — JUS N.E3.020

Гранично мерило за проверување дали се постига контакт и дали е обезбедена заштита од случаен допир на грлата Е 27 — — — — — JUS N.E3.021

Гранично мерило за проверување дали е обезбедена заштита од случаен допир при увртувањето на сијалиците во грлата Е 27 — — — — — JUS N.E3.022

Гранично мерило за проверување дали се постига контакт на грлата Е 40 — — — — — JUS N.E3.025

Гранично мерило за проверување дали се постига контакт и дали е обезбедена заштита од случаен допир на грлата Е 40 — — — — — JUS N.E3.026

донесени со Решението за југословенските стандарди за грла за сијалици со навој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/58);

Грла за сијалици. Гранични мерила на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.040

Грла за сијалици. Гранични мерила за проверување на метричниот навој за назувица — — — — — JUS N.E3.042

донесени со Решението за југословенските стандарди за електричен инсталационен прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67);

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1971 година.

Бр. 16—374/1
27 јануари 1970 година
Белград

Директор
Југословенског завода за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

74.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69 и 34/69) во точката 2 зборовите: „На штедните влогови“ се заменуваат со зборовите: „На средствата што граѓани ги држат на сметки кај банките“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 11
6 февруари 1970 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
д-р Иво Перишиќ, с. р.

75.

Врз основа на членот 31 став 1 точка 1, во врска со чл. 7, 9 и 21 до 24 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65, 26/66, 28/66 и 32/68), Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПЛАНОТ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

1. Во Планот за употреба на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики

лики и краишта за периодот од 1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/67 и 8/68) во точката 2 став 2 во уводната реченица на одредбата под а) по зборот: „енергетиката“ се додаваат зборовите: „освен објекти на хидроелектрани“, во одредбата под г) во алинејата втора зборовите: „15 години“ се заменуваат со зборовите: „20 години“, а на крајот на одредбата под г) точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„д) за вложувања во објекти на хидроелектрани:
— височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 30 години;

е) за вложувања во објекти на земјоделското производство, освен мелиорации:

— височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 20 години.“

2. Во точката 3 во одредбата под б) на крајот се додаваат точка и зборовите: „По исклучок, заемот употребен за стручно оспособување и обучување на кадри треба да се исплати во рок од 10 години“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 54

2 февруари 1970 година

Белград

Фонд на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта

Директор
на Фондот,

Александар Радевиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор
на Фондот,

Вајо Скенциќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во Сојузниот буџет за 1970 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69, се поткраднале долу наведените грешки, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Во членот 5, во Билансот на приходите и општиот распоред на приходите на Сојузниот буџет за 1970 година, во одделот II. Распоред на приходите, распоредна група 19-2, Основна намена 19 наместо броевите: „77,926.000“ треба да стојат броевите: „76,426.000“, на двете места.

2. Во членот 6, Раздел 12. Сојузен секретаријат за внатрешни работи, во позицијата 138 (07-2-2) Школување на кадри наместо бројот: „1,201.600“ треба да стои бројот: „1,291.600“;

во Разделот 16. Сојузен секретаријат за информации, во позицијата 224 (07-2-3) Откуп на периодични публикации наменети за странство („Меѓународна политика“, „Југословенска ревија“, „Југословенски новости“, „Југословенски преглед“ и „Актуелни прашања на социјализмот“) наместо бројот: „6,972.000“ треба да стои бројот: „6,792.000“;

во Разделот 21. Сојузен совет за образование и култура, Основна намена 14. Нестопански инвестиции, во позицијата 282 бројот: „1,572.000“ а во позицијата 283 бројот: „891.000“, кои се внесени во колоната 5, треба да се стават во колоната 4.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 2 февруари 1970 година,

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА

I

Се отповикува

Иво Сарајчиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

II

Се назначува

Добриное Видиќ, досегашен извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

27 јануари 1970 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката,
претседател на Сојузната
скупштина,

Милентије Поповиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за постигнати успеси во работата во Здружението на резервните офицери и подофицери.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

резервните капетани I класа: Анѓелковиќ Михаила Стапиша, Чернивец Алојза Славко, Дамјановски Јована Веле, Даничиќ Михаила Милош, Илиќ Тростјана Драгољуба, Јовановиќ Арсена Величко, Катиќ Радивоја Миодраг, Кирлиќ Хасана Едхем, Милова-новиќ Чедомира Драгомир, Наумовиќ Ташка Тодор,

Николић Стојадица Недељко, Павловић Милутина Велислав, Пејић Гоце Душко, Седлачек Стевана Стеван, Стезановић Бошка Стојан, Урбанчић Антола Јоже, Вилотијевић Рајка Милош;

резервните капетани: Андоновски Петруша Васил, Анђелковић Вуксана Спасоје, Арсећ Милана Предраг, Бабовић Вука Слободан, Бајрамовић Тамил Нусрет, Беговић Деде Хамид, Бошковић Зафира Благоја, Будић Раићела Драгослав, Дамевски Апостола Темелко, Дамњановић Ранка Никола, Давидовић Миљка Светозар, Дејановић Гапе Милован, Дзидаревић Мухамеда Нерми, Добрила Надала Желимир, Дупановић Мухарема Хусејин, Ђуричић Лазара Крсто, Еуген Јосипа Орман, Ферати Арифа Миран, Гашипаровић Саве Владо, Гујаничић Добросав Драгосав, Халилковић Муле Муло, Халити Халита Муслија, Хебар Јожеца Јанко, Хусеинагић Ахмета Мустафа, Ибришиновић Мехе Пашо, Илић Милутина Живојин, Ињац Луке Перо, Ивковић Божицара Миодраг, Јакомин Ивана Алверин, Јовандић Николе Петар, Јовановић Раденка Предраг, Јовичић Љубана Стојан, Јутерина Фердинанда Станислав, Кос Стојана Стојан, Костровић Татомира Каменко, Кудра Станка Никола, Лазаровић Јеремије Ђорђе, Мајсторовић Павла Љубиша, Маринковић Стојко Ратко, Маринковић Стојко Живопад, Марковић Драгољуба Борисав, Марковиновић Мате Милац, Матак Стипе Влаженко, Матељак Јуре Иван, Михајловић Александра Драгољуб, Михајловић Драгутин Тихомир, Микић Животе Драгољуб, Миколић Петра Новак, Милановић Божицара Слободан, Миловиновић Живана Јован, Митровић Душана Божо, Младенић Антона Антон, Младеновић Живана Божицар, Нанић Хусејина Алија, Наумовић Ђорђа Благоје, Нешкић Наска Драгутин, Нешковић Љубомира Јордан, Новак Станислава Александер, Новак Фране Јосип, Новић Милутина Драгутин, Нововић Митра Владо, Обрадовић Јове Митар, Панић Драгомира Милан, Павловић Ивана Спира, Перунички Трифуна Љубомир, Пешић Тодора Милорад, Петровић Матије Михајло, Пиперац Станка Тихомир, Прљета Ђорђа Радослав, Прушина Ивана Божо, Пузовић Света Анто, Радивојевић Светомира Љубисав, Радмановић Милоша Обрад, Радојичић Крста Милосав, Радловић Луке Спасо, Ристески Миладинов Зафир, Ристовски Антона Перо, Рожић Стјепана Фране, Рубић Илије Миле, Садовић Салка Ахмет, Савичевић Славка Милан, Северовић Влајка Јован, Стјепчевић Крсте Велимир, Стојановски Стољка Трајан, Суботић Миланка Петар, Сурла Ђуре Раде, Шабан Ива Божо, Шалићур Среда Богдан, Шестић Драгољуба Милутина, Шишерић Алојза Лудвик, Шкроблин Јосипа Владимир, Штрбац Николе Љубомир, Тарабар Мујаге Махмут, Тегелтија Симе Неђо, Топаловић Ивице Стипо, Трајковић Стојимира Благоје, Тринајстић Данијела Фране, Веселиновић Вучине Милорад, Законовић Јове Владо, Жупанић Јосипа Иван;

резервниот поручник на фрегата: Жмавец Марјана Борис;

резервните поручници: Ајдиновић Селима Мухарем, Алексанћ Михаил Драгољуб, Андрић Љубише Драгина, Ангеловски Трпе Крсте, Арсланагић Хусеиније Нурија, Бехрами Мифтара Хазир, Велић Марина Марин, Вилић Раденка Слободан, Бижић Марка Мирослав, Бобић Мица Данило, Босић Данила Ђуро, Бреберина Јове Јово, Бркић Добросав Првослав, Бучар Јакоба Леон, Џековић Руста Фаик, Цветковски Христе Петар, Чардаклија Јуса Тамил, Чавић Анђелка Николина, Чорац Милића Радмир, Чорбић Спиридона Милан, Чумић Василија Љубиша, Дајковић Петра Владимир, Дамњановић Ивана Видоје, Декалић Ивана Петар, Делић Раде Милан, Драшковић Витомира Драгутин, Дулар Ибожета Зоран, Дурадбеговић Хасана Већо, Џекић Милоша Милоје, Ђоковић Миодрага Драган, Ђоршевић Трајана Ђорђе, Џамбић Стевана Александар, Фикет

Јураја Рајко, Голеш Фране Звоне, Грабован Хајра Ибрахим, Грошић Фране Јосип, Хасанагић Сулејмана Мугдим, Хашимбеговић Ибрахима Туфо, Херман Јосипа Жељко, Илијевић Милана Трајко, Ивановић Ивана Обрад, Ивановски Колев Спира, Јакуповић Гафура Мишир, Јан Ивана Франц, Јаничек Јована Михајло, Јанковић Николе Никола, Јапсц Виде Владо, Јарамаз Милана Душан, Јевтовић Јована Милић, Јовановић Симе Ана, Јовановић Јована Сава, Јовковић Милена Стојило, Јуришковић Вукомана Петар, Касалица Љубомира Сотир, Коларовски Богоја Стојан, Косановић Милана Милац, Костић Александра Синиша, Ковач Маринка Славко, Козарић Шахира, Хамид, Кришто Николе Анто, Крбов Валента Никола, Крпић Лудвика Александер, Круеци Азема Укшим, Кружић Максе Бранко, Лазич Илије Душан, Лучић Митра Јован, Љубинковић Милана Верољуб, Мандић Грује Ђорђе, Марић Животе Драгослав, Маркезић Ивана Јосип, Марковић Војислава Александар, Марковић Душана Радул, Марковић Милана Владимир, Марковски Ванчо Војислав, Мартиновић Драгића Милован, Марушчак Петра Јосип, Матјан Јанеза Јоже, Меновски Тренев Мисајле, Мичевић Живка Бранко, Михаиловић Младена Живорад, Михајловић Радомира Мирко, Мијаиловић Милије Милета, Милекић Антонија Светолик, Милићевић Спира Војислав, Милојевић Живојина Момир, Милосављевић Љубомира Драган;

Милосављевић Милорада Томислав, Мишић Луке Петар, Митровић Јована Драгодраг, Митровић Милана Јосиф, Млакар Јоже Виктор, Наумовски Рафез Коста, Нешковић Драгољуба Чедомир, Нешковић Александра Бранислав, Николић Андрејс Денчо, Николић Велимира Мирослав, Николић Богдана Радослав, Николовски Косе Миле, Нижић Марка Мате, Новаковић Крмана Славко, Палазов Панде Борис, Папракић Решита Демир, Павлевски Николов Митре, Павловић Радоја Владета, Перичић Антона Иво, Петровић Михаил Никола, Поповић Томице Богдан, Поповић Фране Франо, Поповић Милана Лука, Поповић Чедомира Петар, Поп Симеонев Круме Ристо, Радић Андрије Радосе, Радојевић Митра Петко, Радловић Тројана Нађа, Рајић Васе Бошко, Рајановић Мирка Милутина, Ракарић Ђуре Валентин, Раиковић Душана Бранислав, Ранзингер Јожеца Јоже, Речица Максута Шучери, Репар Анте Александар, Рустемпашкић Салиха Тахир, Сретић Драгољуба Милан, Силаћи Јосипа Славко, Силић Блажа Мариц, Ситар Јоже Владимир, Сотировски Милана Блаже, Срдоц Ивана Давор, Стаменић Јована Љубомир, Станивуковић Светка Милан, Станоевски Тодора Трајко, Сташевић Јефта Михајло, Стојановић Вулета Драгољуб, Стојановић Никодије Стојан, Стојановић Добривоја Светислав, Стојановски Блаже Александар, Субашић Лазе Драго, Шавија Нике Никола, Шимшић Сретена Вудимир, Шкипић Обрада Јестроније, Штефан Јосипа Антон, Шуман Пере Паво, Тар Милоша Љубинко, Ташкоски Петра Борислав, Тироски Начета Боро, Тишљар Фране Мирко, Тодорић Симе Милан, Тодоровић Миљка Милан, Тодосиевски Јаћима Борис, Топиоски Јоле Милан, Топић Сулејмана Осман, Трајковски Панде Томе, Тречевски Лазара Илија, Турчинец Стјепана Иван, Творић Јакова Маријан, Узеириновић Мустафе Хамдија, Васић Драгише Миломир, Васунг Лудвика Мирко, Веселиновић Милорада Миломир, Влашић Душана Исо, Вочанец Антуна Људевит, Војиновић Миладина Марко, Војновић Јосипа Маријан, Војводић Николе Анђелко, Волф Франца Франц, Вречар Рудолфа Рудолф, Вујадиновић Лазара Милутин, Вукић Петра Иван, Вуковић Живка Милан, Зечевић Дане Перо, Жаухар Анте Вилим, Живковић Радисава Љубисав;

резервните потпоручници: Абдихоџић Асима Кемал, Ацевски Петре Цане, Адемовић Раме Шахман, Анић Јосипа Анто, Арсоки Крсте Михајло, Арзатовић Слободана Радисав, Банчестовић Алекса Бранко, Бавдек Душана Срџан, Бекрић Добривоја Александар, Бериња Давида Данило, Благојевић Војислава Радмило, Бојчић Саве Драгољуб, Болха Вјекослава Борис, Бошковски Томе Јован, Брачко Франце Францо, Брковић Омера Изет, Буџић Милића Живко, Џарли Ладислава Александер, Џестар Болте Жељко, Џегаревевић Симе Миодраг, Џишић Мустафе Енез, Џобај Хадзије Омер, Џреџић Мартина Јосип, Џамљановић Луке Радисав, Џелаћ Антона Божо, Џеренич Франца Димитрије, Џимчевски Цветана Синадин, Џимитријевић Лазара Томислав, Џрега Џорина Давор, Џелевски Нача Трајче, Џерлек Џемил Махмут, Џуровић Блажије Драгиша, Џемил Џеџија Назим, Џанковић Антона Еџо, Џавриловић Милека Велибор, Џеџи Вилана Јосип, Џлавић Теодора Александар, Џрипарић Антона Јосип, Џускић Душана Стојан, Џалими Невзада Џалим, Џарбаш Омера Хуснија, Џаскука Раифа Алајдин, Џиљатовић Илије Благоје, Џаковљевић Витомира Душан, Џашаревски Бескира Тефик, Џонош Лудвика Лудвик, Џовановић Рајка Џорђе, Џовановић Драгољуба Радомир, Џовичевић Димитрија Гавро, Џуретић Станка Анте, Џалуџеровић Ника Џорђија, Џамбери Сериџа Селим, Џојић Саве Џорољуб, Џолгеџи Рамадана Рамзија, Џолман Франца Франц, Џопривица Џодора Млаџен, Џоров Стевана Бранко, Џос Антома Јосип, Џостевски Лазара Ристо, Џовачевић Станка Бранко, Џранџ Карла Карел, Џречар Милована Михајло, Џрестановић Џубе Радомир, Џуленовић Османа Рифат, Џушевски Косте Војне, Џагумџија Хаде Ахмед, Џукић Боровоја Вучко, Џаљевевић Џута Гано, Џубичић Џедомира Драган, Џаринишек Џожефа Иван, Џарковић Драгољуба Миодраг, Џартиновски Јанка Владимир, Џатић Лазара Јосип, Џихајловић Владана Милорад, Џихајловски Џорђа Светозар, Џилић Крешимира Џтепан, Џилетић Антона Ратко, Џилићевевић С. Бранислав, Џилинковић Јове Славко, Џиликовић Шиме Мирко, Џиликовић Душана Станиша, Џитревски Јована Ангеле, Џрдаковић Недељка Владета, Џревље Ивана Иван, Џиколић Душана Драган, Џиколовски Џодоса Стојмен, Џовак Џтепана Бранко, Џжег Вилка Џедомир, Џантелић Милана Михајло, Џавловић Џубинка Владан, Џершић Ивана Џино, Џетровић Трајка Џорђе, Џетровић Милорада Јован, Џопев Бориса Славко, Џоповић Борисава Драгослав, Џлавић Џодора Лазар, Џрајизовић Митра Томислав, Џушкарвић Џуре Иван, Џадисављевић Владимира Момчило, Џадовић Косте Светислав, Џадунвић Мата Анте, Џогић Леонда Иво, Џоме Џожета Милан, Џеферовић Мухарема Хаџо, Џелеш Јосипа Томислав, Џемиз Владимира Бранко, Џеџић Анџрије Анте, Џеклеџић Марка Лука, Џкорупан Милета Вlado, Џљунски Мартина Станко, Џокословић Спира Круме, Џпахо Омера Сманл, Џрдановић Милорада Сретко, Џтанковић Јована Градмир, Џтевановић Цветка Драгутин, Џтипановић Драге Драго, Џтојаноски Илије Милан, Џтојановић Џиколе Сретен, Џтојић Милосава Џубинко, Џтојићковић Живојина Радисав, Џевер Паје Дане, Џџуранец Јанка Иван, Џтимац Антуна Францо, Џабаковић Захира Хаџи, Џерреу Јосипа Херман, Џомић Благоја Драган, Џоплак Хуге Драшко, Џошић Раде Џубомир, Џрајковски Сокола Џестар, Џрајковић Милисав Милорад, Џрајкоски Анџона Блаже, Џуцаков Матије Јован, Џурк Јосипа

Јосип, Џурк Јосипа Јоже, Џушек Мије Петар, Џрошевић Џантелије Стеван, Џучков Јосифа Стефан, Џуџановић Џмитра Срџко, Џуџичић Јова Весо, Џучевић Џура Драго, Џурић Милана Миле, Џубановић Франце Борис, Џвиџерац Теодора Немања, Џивковић Драгутина Братислав;

резервниот заставник: Новичић Драгомира Миломир;

резервните постари водници I класа: Џорчић Драгољуба Анџреја, Џичић Џорђа Живојина, Џило-сављевић Војислава Властимир, Џишевић Џуре Душан, Џелић Томе Мате, Рамадани Бајрама Раим, Џоловић Ивана Радослав;

резервните постари водници: Абазовић Решида Феџим, Џорштар Јанеза Јоже, Џурић Марка Џетко, Џветковић Михајла Душко, Џаковић Лазе Драгач, Џурић Џиколе Петар, Џрил Карла Јоже, Џвић Џедомила Мирослав, Џеленић Антона Јосип, Џеремит Мире Митар, Џауларвић Ивана Велимир, Џаврџић Вида Момир, Џеџески Милче, Џлаић Крсте Пашко, Џудвик Мартина Иван, Џакарвић Станка Вељко, Џарковић Драгољуба Стеван, Џихајловић Душана Бранко, Џилетић Борисава Зоран, Џладеновић Трајка Владимир, Џрђа Пере Џоко, Џрђен Раде Милош, Џуратовић Џутвије Давид, Џгризовић Драгиша Милан, Џоруи Мурата Бахтијар, Џапић Томе Саво, Џетровић Мате Анте, Радоичић Кирила Урош, Џилић Живе Славолуб, Џокровић Јосе Томо, Џојановски Милана Џене, Џојкоски Џастев Стојко, Џошић Радослава Миодраг, Џукић Пере Милован, Џадић Џогосава Борисав, Џахировић Азима Кујо, Џрајковски Џорђи Трајко, Џидов Шиме Марио, Џучковић Петра Милош, Џлајисављевић Раде Бранко;

резервните водници I класа: Аксентијевић Влада Томислав, Арачи Јосипа Џуро, Бател Ивана Шиме, Батис Јанеза Јанез, Белца Филипа Антон, Џорко Макса Иван, Џожињковић Вује Стојан, Брчић Мира Рудолф, Џежелак Антона Станко, Џирић Живојина Добривоје, Градишар Франца Јоже, Хот Раџита Хивзо, Илић Светозара Момчило, Јакша Матије Јоже, Јерман Иџана Џелестин, Јовановски Џодоров Вlado, Јураџ Анџрије Вјекослав, Капетановић Иса Мујо, Ковачевић Драгутина Џогољуб, Куш Антона Станко, Медвешек Карла Мирко, Џстојић Милана Стево, Паравина Симе Душан, Перушић Џуре Јосип, Радуловић Васе Михајло, Симшић Анџреја Јожеф, Спahiћ Џамила Суљо, Судар Томе Џогдан, Троха Валентина Павел, Уршић Штефана Иван, Вукобрат Џиколе Јанко;

резервните водници: Абди Амета Ваид, Абдуловски Ибранма Абдуш, Аџамовић Живка Слободан, Алексић Алемпија Миливој, Анџрејић Џогоја Слободан, Анџелић Милана Џстоја, Антић Јове Џоко, Арзенишек Јожефа Штефан, Аџаџи Абдураџма Ил-миасан, Аталко Аџби Алиџикрет, Атанасовски Џиколов Стојан, Баџић Милана Џонстантин, Баџија Мије Драгутин, Бан Мариџаџа Неџомир, Бановић Анте Марин, Бериша Зеџе Исаџ, Бешкер Илије Мијо, Безић Анте Џикша Џиртић Аугуџтина Јосип, Џитић Аџиза Хајдар, Џошевски Блаже Кире, Џродар Макса Џтепан, Џроџић Марије Виктор, Џрзовић Јоже Миле, Џугарија Шиме Вишко, Буџић Милана Џоро, Џурџул Петра Миле, Џестинић Ивана Иван, Џриковић Казимира Џорис, Џрикес Џтепана Џуде-виг, Џабрило Данила Душан, Џајлак Захида Уџеир, Џаџитовски Лозанов Тирчо, Џер Шандора Еуген, Џижек Ваџлава Милан, Џурман Џтепана Бела, Да-

бетић Милосава Јабуд, Деспотовић Вељка Бошко, Димитријевић Станка Драгутић, Димитровски Никола Благоја, Длака Јосипа Маришко, Доленц Јанка Стане, Ђоинчевић Чедомира Миодраг, Ђурић Јована Божо, Џинић Илије Илија, Ѓак Миле Раде, Ѓасил Ибрахима Ариф, Ѓолич Васе Душан, Ѓрабар Мартина Мирко, Ѓраматиков Ѓиго Александар, Ѓричар Франца Јанез, Ѓруден Игнаца Игнац, Ѓуља Франце Драгутић, Хоџбо Мехмеда Адил, Хорват Андрије Бранко, Храстински Антуна Антун, Хрустановић Хусе Сафет, Хрватин Јосипа Милан, Худоклин Франца Станко, Хусејнагић Салиха Мухко, Ибрахимовић Ѓаља Шућо, Илић Милије Десимир, Илиев Јорданов Душан, Илиевски Темелка Драган, Исаиловић Драгослава Милорад, Ивановић Младена Милисав, Ивић Ристе Јовица, Јанковић Мије Вид, Јазбец Јожефа Алојз, Јечменица Милана Радован, Јовановић Живојина Владимир, Јовићевић Крцуна Јово, Јустић Јанеза Франц, Каранфиловски Коцев Милан, Каровић Шахира Мустафа, Кертес Ивана Францо, Кнежевић Ђурђа Бранко, Колар Јакоба Рудолф, Кончина Ѓвида Леополд, Костур Лазе Милан, Колићевић Ивана Стјепан, Ковачевић Ахмета Смајл, Козаров Ђорђи Љубе, Крагић Стипе Марко, Крстичић Шахира Сејфулах, Кршић Ивана Јосип, Кршић Шерифа Смаил, Крулчић Јакова Маријо, Куфнер Ивана Крунослав, Куљанин Илије Сјепац;

Лах Штефана Јанез, Лазаревић Благоја Јовица, Лазић Милорада Марко, Лазић Тихомира Милутин, Лазић Петра Живојин, Лето Мехмеда Јосип, Личан Франца Франц, Липовица Аслана Ибраим, Љубеј Мирка Звонко, Мацановић Марка Недељко, Мачковић Јоце Душан, Мајцен Франца Франц, Маревци Ђемалба Ружди, Марић Светозара Боривоје, Маричић Благомира Милан, Марич Јосипа Карло, Марјановић Александра Костадин, Марјановић Владе Милан, Марсенић Милоша Станоје, Матић Светислава Милоје, Матић Драгослава Радован, Матошевић Нике Францо, Матазић Ивана Францо, Међимурец Јосипа Ладислав, Мелинић Станоја Боривој, Микша Ѓабријела Владо, Миладиновић Николе Мијајло, Миладиновић Мате Милован, Милковски Василиа Стојан, Милошевић Косте Јован, Милутиновић Чедомира Александар, Мисовски Томе Михајло, Морун Трајана Слободан, Мудровчић Марка Мате, Мушовић Алије Хусо, Настевски Недаца Стојан, Негро Јосе Нико, Нешић Марка Живојин, Николић Милана Војислав, Нинковић Ѓогдана Драго, Новакковић Милисав Љубиша, Новокмет Ђуре Митар, Параџић Иве Марко, Павићевић Штепана Новак, Павловић Мате Петар, Павловић Владимира Радиша, Перишић Милана Трифун, Первања Јожефа Ангел, Пешић Радомира Секуле, Петров Јосипа Светин, Петровић Вукојиче Миладин, Петровић Драгише Стојан, Петровски Илије Ѓогдан, Петровски Тосета Спасен, Пилић Јове Миле, Пивац Николе Донијко, Пивашевић Младена Божо, Пвбољшај Јакоба Владо, Подгоршек Марије Мирко, Предован Анте Мате, Пушкарчић Мате Ђуро, Радич Николе Стјепан, Радоевић Перислава Милосав, Радовић Вукосава Ѓојко, Рамадани Рамадана Неџмидин, Ређепи Ређеп Рамадан, Ристевски Коста Раде, Сарана Дмитра Стојан, Савић Петра Раде, Селан Јанеза Мартин, Сепчук Павла Ѓеорги, Сењчић Филипа Ромапо, Сиљановски Стојана Андреја, Скушек Антона Петер, Спахиу Руфата Мемед, Спасовић Јована Милан, Стефановић Милутина Радиша, Стојановић Јерослава Момир, Стојановић Марка Жарко, Суксер

Винка Францо, Сунтешкић Петра Антун, Шћекић Милована Вујадин Шимац Миховила Петар, Штефанац Ивана Мирко, Штруц Франца Франц, Шушковић Мартина Драго, Тадин Ивана Јосип, Тенев Ђорђи Кири, Тодоровски Ѓоре Александар, Тодосијевић Милана Срећко, Тримчевски Онасима Трпе, Трков Јанеза Јанез, Тунгуз Илије Душан, Уђбинац Андије Францо, Улчар Ивана Антун, Урбанчић Јосипа Јанез, Вазбахер Јожефа Мирко, Вејзовић Беђира Мехмед, Величковски Јакимов Никола, Вељановски Темелка Петар, Видаковић Бранка Драган, Вучковић Живка Александар, Вучковић Николе Светислав, Вујовић Радована Ђорђе, Вуковић Николе Емил, Зајшек Јанеза Доминик, Здравковић Т. Вукашин, Зећо Тахира Махмут, Златков Ристе Александар, Зубић Славка Владо, Жагор Јанеза Јанез, Жибрет Кристофа Антон, Живановић Александра Светислав, Живковић Ђорђа Ђорђе;

резервните воени службеници VI класа: Кршић Ђуре Никола, Вукадиновић Марка Добривоје;

резервните воени службеници VII класа: Адамчевски Петров Методија, Кравана Андреја Андреј, Лазаревић Младена Душан, Лисица Томе Шиме;

резервниот воен службеник IX класа: Грџак Јове Дане;

резервниот воен службеник X класа: Ѓеорѓиевски Стерја Петар.

Бр. 184

22 декември 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Чубриловић Лазара Божидар, Дражковић Милуна Верољуб, Хусаповић Селима Назиј, Јокић Божо Миленко, Каравла Милана Вид, Ковачевић Николе Милан, Лугоња Милована Војин, Милојевић Предрага Боривој, Милошевић Јована Милан, Николић Владимира Слободан, Премрл Ѓирила Тугомир, Радић Добривоје Храпистав, Радонић Пере Милан, Стојановић Јордана Томислав, Тодоровић Николе Петар, Топић Илије Душан, Жига Мирка Мирослав;

разводникот: Тодоровић Александра Сретен;

војнициите: Бановић Микајла Божо, Бранков Обрада Милан, Чоловић Милорада Милинко, Голубовић Бошка Душан, Југ Фердинанда Петер, Кањинај Стјепана Едо, Марковски Јована Круме, Меркач Михаела Рудолф, Милутиновић Милутина Душан, Мирковић Миодрага Драган, Павловић Радослава

Милан, Смајић Максима Слободан, Свете Матије Антон, Теркеш Пере Анђелко, Вујаклија Стеве Стево;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерна војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Бабић Богољуба Миливој, Бисић Ђуре Милан, Брезиншчак Антуна Владимир, Џвијановић Душана Саво, Чолић Драгољуба Бранко, Ђирић Милорада Јован, Делибашић Алексе Стеван, Драгосављевић Томе Ђорђе, Ђурђевић Рајка Младен, Франић Бошка Иле, Главоњић Војислава Станоје, Готовић Јуре Недељко, Гржац Ловре Младен, Илић Златомира Милорад, Јанковић Радомира Драгослав, Јесић Фране Милан, Кекерић Љубише Љубомир, Красић Ђорѓа Страхинја, Кулић Чулаге Фадил, Лазар Фране Фране, Лазовић Милоша Драгиша, Марић Јована Владо, Мејић Николе Владимир, Милошевић Првослава Драган, Миловановић Бранка Божидар, Муслимовић Атифа Фаик, Орешковић Николе Борис, Перишић Ђуре Јован, Петковски Стојана Милован, Поточник Алојза Милан, Провчи Владе Јулин, Радић Младена Милан, Радовановић Митра Бранко, Радовић Исидора Настасије, Рашидовић Асима Расим, Риџал Шефика Хасан, Рожа Александра Михаљ, Селак Незира Алија, Симић Радована Владета, Срдић Боже Јевто, Стаменковић Витомира Миливоје, Стојаковић Војина Јован, Стојановић Драгослава Мирко, Стојановић Александар Мирољуб, Стојковић Мирка Слободан, Стојшин Бошка Стеван, Шарња Петра Ђерђ, Такач Филипа Драго, Трифуновић Драгослава Петар, Векић Ђуре Славко, Видовић Габријела Бранко, Видовић Миле Драган, Здравковић Саве Сретен;

разводниците: Божић Новице Радисав, Браим Мије Анте, Хузанић Станка Иван, Јаковац Рудолфа Станислав, Јерончић Милана Милан, Јовановски Цветана Владо, Марић Петра Анђелко, Планинчић Уроша Милош, Симоновић Петра Антон, Смолић Шиме Славко, Шаренац Гојка Васо, Шкувадрић Душана Саво, Удовић Алојза Иван;

војниците: Аличкај Зеџира Шабан, Алићехалић Агана Омер, Алишхоић Аља Фадил, Андрић Бранка Стеван, Анђелић Радојице Рајко, Антонијевић Драгутина Радослав, Авдија Балија Вејтула, Бабић Драге Бајо, Бајрами Шаиба Рашид, Балабан Саве Љубан, Бан Крла Фране, Бањац Миће Драго, Бебер Радосава Славко, Бећаровић Цана Шафир, Белушић Јосипа Бруно, Бернгард Ивана Јосип, Весу Павела Дорел, Вијелић Богдана Милан, Билановић Боже Мирко, Блажевић Анте Илија, Богосављевић Дамљана Миле, Болтек Јурја Иван, Бомештар Душана Милан, Божић Антона Антон, Божић Срећка Живорад, Божнар Андрије Вићенције, Брахими Идрита Селмон, Бубле Савомира Јошко, Буњаку Азема Абит, Бужаља Азира Саит, Џетин Мехмеда Рифат, Џимерша Милована Петар, Џукановић Милије Ратомир, Џурк Алберта Штефан, Џветић Ивана Данијел, Џвијетичанин Ђуре Мирко, Џирић Васкрсије Мирко, Чачић Раде Петар, Чех Стане Стане, Ческада Јосипа Дарио, Челиковић Селима Зухдија, Черетни Стјепана Винко, Чулум Драгојла Боже, Ђурчија Симе Мирко, Дедај Коља Прен, Деспотовић Душана Драгослав, Девић Јована Петар, Димитрић Бошка Радован, Димитров Антанаса Иван, Динић Владоја Крстивој, Доманкош Лукача Имре, Домазет Нике Лазо, Домеј Ивана Мартин, Драганов Ивана Раде, Дрчевић Мартина Владомир, Дрљача Пере Перо, Дропић Несиба Мухамед, Дубац Михаила Иштван, Дугоњић Станка Ратко, Ђорђевић Мира

Бранимир, Ђорђевић Живорада Новица, Ђорђевић Живка Симиша, Ђорђевић Станислава Животије, Ерман Винка Јоже, Ференци Јожефа Јожеф, Ферези Хасана Мифтар, Фетај Дануша Мејди, Фијала Венце Иван, Гајевић Будимира Љубодраг, Гашипаревић Луке Славко, Гламочак Ђуре Душко, Глигорић Уроша Боже, Гломазић Петра Тетко, Гобелић Драгомира Станимир, Гојковић Славка Томислав, Голец Алојза Јоже, Градина Јована Никола, Граховац Ђуре Милан, Гргат Анте Круно, Гркланов Ристе Ванчо, Грочић Будимира Живојин, Громача Андрије Иван, Грудисек Ђирила Стјепан, Гурмани Худа Бурханидин, Хазнадар Раме Замир, Хинић Милана Милан, Хорват Рафајела Јернеј, Хорват Стјепана Мијо, Игњић Мирка Здравко, Илић Божићара Владимир, Имбрија Мате Стјепан, Ивез Мирка Симо, Исаки Елмаза Јакуб, Исаковић Саве Живан, Исмаили Исмама Аљи, Иваниш Лазара Раде, Ивановић Славка Момчило, Ивеса Милана Стјепан, Ивић Марина Марко, Јакуп Назије Серфула, Јамбрашић Рудолфа Мирко, Јандрић Ристе Гојко, Јанковић Тихомира Урош, Јанковић Милана Зоран, Јевтић Милорада Радоје, Јеж Османа Најил, Јовичић Јовице Михаило, Јовић Драгутина Рајко, Јурина Стјепана Иван, Јурковић Ивана Јосип, Кабић Петра Ранко, Кајић Александра Иван, Каленић Николе Јован, Камберовић Салиха Омер, Коностравац Радана Мићо, Карадолами Шејра Зеџир, Кећ Павла Рудолф, Керић Васе Раде, Кизић Уроша Здравко, Клинчевић Душана Остоја, Коципер Андрије Венцеслав, Кочник Франца Иван, Којић Михаила Милан, Коленц Драгота Драго, Комосар Јована Петар, Конда Јожега Јоже, Кораца Петра Петар, Косановић Николе Милан, Костадиновски Глигора Ђорђи, Костић Душана Бошко, Кошута Бафтијара Исмет, Кожул Мате Марко, Краговић Драгомира Живојин, Крегар Франца Франц;

Крпић Катарине Божидар, Крсмановић Јове Лазар, Крсмановић Раје Милорад, Крунић Вељка Спасоје, Кухарић Драге Бруно, Кумбарић Ахмета Мустафа, Куртеши Шукрије Пајазит, Кузмановски Стојана Борис, Ленц Доминика Петар, Лукач Петра Михаљ, Лукић Петра Марко, Љакна Малића Адем, Љецај Кадрије Весел, Мајсторовић Милана Сретен, Малиш Милоша Ранко, Марчинковић Филипа Илија, Марић Фране Фране, Марјановић Јована Предраг, Марјановић Ђуре Војин, Марковић Јосипа Богдан, Мастелица Ђуре Мирко, Матанчевић Ивана Крсто Међумуреџ Јакова Иван, Меркаш Стјепана Златко, Михајловић Божићара Савомир, Мијацевић Гојка Ратко, Мијатовић Петра Милан, Мијатовић Богдана Ратко, Миклошић Јанеза Владо, Милениковић Чедомира Драгиша, Миличевић Симе Живко, Милошевић Трпе Владимир, Миловановић Светомира Драгче, Миловановић Драгише Миротслав, Милутиновић Пантелија Драган, Милановић Јована Саво, Миодраг Стевана Живко, Мирковић Мије Остоја, Миршић Карла Карл, Мишић Саве Саво, Мишић Драгише Слободан, Мохорко Карла Звонко, Мршић Марка Бранко, Мујчић Омара Хамдо, Муминовић Мехмеда Мушо, Нан Јана Штефан, Николић Живорада Миладин, Николић Драгољуба Србољуб, Новота Филипа Драго, Ореховец Ивана Мартин, Пачавра Стеве Гојко, Палчић Матије Ангел, Павдуровић Анђелка Владо, Павличевић Стјепана Иван, Павловић Јована Љубомир, Павловић Рајка Радомир, Павловић Александра Живорад, Павшек Франца Иван, Пејатовић Владе Драгољуб, Пејић Николе Бранислав, Перић Нике Петар, Петковић Анте Фране, Петрић Џијана Милан, Петровић Илије Ђорђе, Петровић Рајка Милојко, Петровић Драгојла Милош, Петровић Милана Слободан, Петровић Војислава Витко, Петрушевић Селемира Симиша, Пинтол Ариффа Фејсал, Пишо Мехмеда Мус-

тафа, Подкоритник Јакоба Алојз, Подунавац Мирка Јанко, Полелица Ратка Благомир, Постоловић Душана Живомир, Прцић Хамида Исмет, Предојевић Илије Милорад, Пргин Јере Јере, Пупак Ивана Виктор, Радановић Лазе Бранко, Радешкић Марка Антон, Радосављевић Драгољуба Миодраг, Радошек Антона Јоже, Радвановић Будимира Милија, Радовић Милутина Цветко, Радловић Милана Рајко, Рамчиловић Јусуфа Рафет, Ранчић Ђуре Градимир, Ребо Мије Винко, Редић Мехе Фехим, Реца Мефаира Амза, Реџеџи Реџепа Селвер, Решман Ивана Бруно, Ристевски Ђорѓа Димитрије, Росмир Лазе Марко, Руње Стипе Никола, Сабов Стјепана Крунислав, Сабрин Илмије Даут, Садиковић Хамдије Есад, Сајница Рамиза Мугдин, Сакић Салка Исмет, Самарџић Вукашина Ново, Самболец Мате Андрија, Савић Чедомира Мирослав, Савић Цвице Недељко, Савић Рајка Недељко, Савић Милорада Владета, Савковић Драгослава Нинко, Сејдија Сејде Веби, Селими Џемаил Селим, Симетић Раде Паво, Скок Богомира Бранко, Смодиш Карела Милан, Спирковски Ђорѓа Тодор, Срдић Милана Ратко, Стамболија Стојана Милан, Стаменковић Митра Витомир, Станимировић Војина Стеван, Станковић Андрије Илија, Станковић Светозара Милорад, Станковић Мирка Велемир, Стефановић Ивана Божидар, Степановић Милвоја Милутин, Стевановић Војислава Љубивоје, Стевановић Јуке Томислав, Стоилков Ђере Дончо, Стојаковић Милана Славко, Стојановић Радивоја Драгослав, Стојчев Трајана Дмитар, Суботић Стеве Никола, Суља Зеке Суља, Шабани Емина Рајим, Шарић Милана Вељко, Шекара Душана Слободан, Шекета Ибрахима Јусуф, Шиљак Василија Марко, Шпан Јожа Јоже, Шпанић Остоје Драган, Штајнгел Ђуре Драгутић, Штефачар Ивана Јосип, Штурлић Ивана Стјепан, Тахири Хуснија Рафет, Тасић Радмира Саво, Терек Јожефа Јожеф, Терзић Шерифа Хусеин, Тешкић Борисава Милорад, Ткалчећ Ивана Иван, Ткалећ Флорија Иван, Тинтор Стојана Илија, Токић Јозе Никола, Томше Франца Мартин, Топаловић Иве Паво, Топољски Михајла Павле, Тошић Недељко Драгиша, Трбојевић Спасе Перо Трбојевић Стоје Саво, Трубајић Гавре Мирко, Турсуновић Мехе Хајро, Урошевић Михајла Јанићије, Валенић Рудолфа Јоже, Васић Живојина Сретен, Васић Јована Вито, Велимировић Ђуре Петар, Верен Штефана Штефан, Ветмић Станоја Славко, Винчек Јована Стјепан, Вишић Милоша Јово, Влајић Петра Петар, Водопивец Антона Франц, Војиновић Обрада Слободан, Врањеш Николе Владо, Врховац Недељка Ранко, Врховник Стане Станислав, Вучковић Милана Петар, Вуко Грге Иван, Вуковић Стјепана Божо, Вуковић Милоја Обрад, Вулетић Драгише Слободан, Загорац Крсте Тодор, Зарић Ђуре Ђуро, Згорелец Стјепана Јосип, Зијадич Ахмета Алија, Зорец Игнаца Иван, Зупанчич Алојза Алојз, Жарковић Нинка Љубомир, Жежелић Драгутина Звонко, Жигић Суље Ибрахим, Жигић Петра Мирко, Жикић Драгослава Драги, Живковић Живка Цвијан, Живковић Радована Чедомир, Живуловић Светислава Дејсмир, Жункић Миланка Бориша;

морнарите: Бољевић Николе Радомир, Демири Идриза Тамил, Јурман Јосипа Иван, Ковачевић Петра Мирослав, Протић Антуна Антун, Вулић Мирка Драган.

Бр. 180
22 декември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

61. Одлука за користењето на средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — — 137
62. Одлука за определување на осигурителната организација преку која ќе се вршат работите на реосигурувањето со странство 137
63. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките 137
64. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации — — — — — 139
65. Одлука за начинот на формирањето на цената на електричната енергија што ја испорачуваат претпријатијата кои се занимаваат со дистрибуција на електрична енергија — — — — — 140
66. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за формирање Комитет за прашања на надворешните миграции — — — — — 140
67. Правилник за начинот на составувањето на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1969 година — — — — — 140
68. Наредба за дополненија на Наредбата за сметковниот план за книжење на придонесите и даноците на граѓаните — — — — — 162
69. Наредба за дополнение на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија 162
70. Правилник за заштитата при работата на железниците — — — — — 162
71. Решение за спроведување пробно истражување за цените на земјоделските производи кај производителите — — — — — 173
72. Решение за спроведување пробно истражување за цените на услугите во здравството и банкарството и за закупнината на деловните простории — — — — — 173
73. Решение за југословенските стандарди за електричен инсталационен материјал — 173
74. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — — 174
75. Одлука за измени и дополненија на Планот за употреба на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за периодот од 1966 до 1970 година — — — — — 174

Исправка на Сојузниот буџет за 1970 година 175

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17